



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДН

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата в одделни изданија бр. 1032-Т-220. за огласи 1033-Т-221.

Среда, 20 јуни 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

323.

Врз основа на чл. 81 ст. 3 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Во Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54 и 46/55) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот прецистен текст да гласи:

УРЕДБА

за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет

I. ДЕЛОКРУГ И СОСТАВ НА СОВЕТОТ

Член 1

Сојузниот извршен совет, како извршен орган на Сојузната народна скупштина, ги врши политичко-извршните работи од надлежноста на федерацијата во рамките на делокругот што е определен со сојузниот Устав и закони.

Сојузниот извршен совет ги врши само оние управни работи што врз основа на законот се изречно ставени во негова надлежност.

Член 2

Сојузниот извршен совет ги врши работите од својата надлежност врз основа на Уставот, законите и другите акти на Сојузната народна скупштина, а на начинот утврден со одредбите на оваа уредба.

Со оваа уредба се определува и начинот за вршење на правата и должностите на Сојузниот извршен совет спрема Сојузната народна скупштина утврдени со Уставот.

За правата и должностите на Сојузниот извршен совет спрема сојузните органи на управата важат одредбите од Законот за државната управа и од оваа уредба.

Член 3

Сојузниот извршен совет се состои од најмалу петнаесет членови што, согласно чл. 82 ст. 1 од Уставниот закон, ги избира Сојузната народна скупштина од редот на членовите на Сојузниот собор. Претседателите на републичките извршни совети според положбата се членови на Сојузниот извршен совет.

Член 4

Сојузниот извршен совет може да и предложи на Сојузната народна скупштина да го зголеми или намали бројот на членовите на Советот, или да избере односно да разреши одделен член на Советот.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАР

Член 5

Претседателот на Републиката е претседател на Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет има двајца или повеќе потпретседатели и еден секретар.

Член 6

Претседателот го претставува Сојузниот извршен совет.

Претседателот ги потпишува уредбите, одлуките за ратификација на меѓународни договори и други спогодби што ги ратификува Советот, како и одлуките за установување и укинување на политичките претставништва на Федеративна Народна Република Југославија во странство.

Член 7

Во случај на отсутност или подолга болест, Претседателот на Републиката го заменува потпретседателот на Советот што ќе го определи Советот.

Член 8

Претседателот на Републиката има свој кабинет.

На чело на Кабинетот на Претседателот на Републиката е генералниот секретар на Претседателот на Републиката, што има положба на државен секретар.

Генералниот секретар ги назначува и разрешува службениците на Кабинетот, доколку одделни виши службеници не назначува Претседателот на Републиката.

Организацијата на Кабинетот ја пропишува Претседателот на Републиката.

Член 9

Потпретседателите ги вршат работите определени со оваа уредба, како и други работи што ќе им ги определи Советот.

Потпретседателот што ќе го определи Советот донесува решенија за службеничките односи на службениците што ги назначува Советот.

Член 10

Секретарот на Сојузниот извршен совет ги подготвува седниците на Советот, се грижи за доставувањето на заклучоците на Советот до сојузните органи на управата и до другите државни органи и може да бара од нив извештаи и податоци за спроведувањето на тие заклучоци, го чува државниот печат и оригиналните текстови од законите, уредбите и од другите прописи на Советот, води кореспонденција од името на Советот и врши други работи што ќе му ги определи Советот.

Секретарот дава од името на Советот согласност на решенијата за службеничките односи на службениците од I врста, освен оние што ги назначува Советот, и донесува други решенија за кои ќе го овласти Советот.

Секретарот има право на наредба-левец за извршување на претсметката на Сојузниот извршен совет.

Во случај на отсутност или спреченост на секретарот на Советот, него го заменува членот на Советот што од Советот му е определен за заменик.

Член 11

По својот избор Сојузниот извршен совет на првата седница од редот на своите членови избира потпретседатели и секретар. Тие се избираат на време на кое е избран Советот.

Пред да избере потпретседатели, Советот одлучува колку потпретседатели ќе избере.

Изборот на потпретседатели и секретар се врши врз основа на поединечни предлози. Предлози може да подаде секој член на Советот.

Ако има двајца или повеќе кандидати, избран е оној кандидат што добил најголем број гласови.

Советот може да ги разреши потпретседателите и секретарот и пред истекот на времето на кое се избрани.

III. РАБОТА НА СОВЕТОТ

1. Седници

Член 12

Сојузниот извршен совет одлучува за работите од својата надлежност во седница, освен ако за решавање на одделни работи со оваа уредба е определено поинаку.

Член 13

Седниците на Советот ги свикува претседателот или еден од потпретседателите.

Седница ќе се свика и по барање од најмалку пет членови на Советот.

Поканата на седницата содржи и предлог за дневен ред на седницата.

На членовите на Советот ќе им се достави најдоцна на три дена пред седницата материјал за секое прашање предложено за дневниот ред на зајаканата седница.

Советот може да определи еден постојан ден за периодично одржување на своите седници.

Член 14

На седниците на Советот им претседава претседателот на Советот.

Кога претседателот не присуствува на седницата, претседава еден од потпретседателите.

Член 15

Дневниот ред на седницата го утврдува Сојузниот извршен совет врз основа на предлогот од Координациониот одбор.

Во случај на итноста Советот може да одлучи да стави на дневен ред и прашање за кое на членовите на Советот претходно не им е доставен материјал.

Член 16

Во текот на претресот или по завршениот претрес Советот може да одлучи предлог на пропис или друго прашање да симне од дневниот ред, како и предлогот да му го врати на одборот или на комисијата на проучување, или изработката на нов нацрт да му ја довери на надлежниот државен секретаријат односно на секретаријатот на Советот.

Член 17

Советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

Гласањето е јавно и се врши со дигање рака или поименично.

Член 18

За седниците на Советот се води записник, кој ги содржи дневниот ред и заклучоците донесени по одделни прашања.

Секој член на Советот има право да бара неговите предлози и изјави да се внесат во записникот.

За водењето на записникот се грижи секретарот на Сојузниот извршен совет.

Секретарот на Советот е должен пред наредната седница да им го стави записникот од седницата на увид на членовите на Советот. Ако на наредната седница ниеден член од Советот не стави белешка на записникот, записникот го заверуваат претседателот на Советот, односно потпретседателот што претседавал на седницата, и секретарот на Советот.

Советот може да одлучи за седницата да се водат стенографски белешки.

2. Права и должности на членовите на Советот

Член 19

Членовите на Сојузниот извршен совет имаат право и должност да присуствуваат на седницата на Советот и да учествуваат во претресот и во гласањето.

Член на Сојузниот извршен совет може пред седницата или на седницата да предлага да се стави одделно прашање на дневен ред. Предлогот ставен пред седницата му се упатува на секретарот на Советот.

Член 20

Секој член на Советот за време претресот на определената точка од дневниот ред може да предлага измени и дополненија во нацртите на прописи односно во предлозите, како и да подава предлози определено прашање да се симне од дневниот ред и да се упати на работа до одборот, до комисијата, до државниот секретаријат или до секретаријатот на Советот. Овие права членовите ги вршат се до ставањето на определеното прашање на гласање.

Член 21

Членовите на Советот имаат право и должност да учествуваат во работата на одборот и комисијата чии се членови, како и да го претставуваат Сојузниот извршен совет во Сојузната народна скупштина, во нејзините домови, во одборите и комисиите на Скупштината и на домовите или пред други установи и организации кога ќе ги овласти за тоа Советот.

Членовите на Советот можат да учествуваат и во работата на одбор чии членови не се, но не можат да учествуваат во гласањето.

3. Прописи и други акти на Советот

Член 22

Советот ги донесува своите правни акти во вид на уредби, одлуки, упатства, решенија и смерници. Сите овие акти се утврдуваат во писмена форма.

Советот може да донесува и заклучоци и објасненија.

Член 23

Со уредба Советот донесува општи одредби за извршување на закони.

Со уредба се ратификуваат меѓународните договори и другите спогодби што имаат карактер на општи прописи, се пропишува организацијата и работата на Советот, организацијата на сојузните државни секретаријати, оснивањето и организацијата на самостојните сојузни органи на управата и на самостојните установи што ги оснива Советот, а се утврдуваат општите начела за организацијата и работењето на органите на државната управа и на самоуправните установи.

Советот донесува одлуки кога тоа е предвидено со закон или со уредба, кога решава за одделни прашања и мерки од општо значење, како и за други прашања од поопшто значење што не се утврдуваат со уредби или упатства. Советот ги донесува во форма на одлука и актите за ратификација на меѓународни договори и спогодби што немаат карактер на општи прописи, за установување и укинување на политички претставништва на Федеративна Народна Република Југославија во странство, за распуштање на Сојузната народна скупштина односно на Сојузниот собор во случај на несогласност на домовите, за распишување избори за Скупштината, како и за групно помилување.

Заради извршување на прописите се утврдуваат со упатство правилата за постапување и работење на сојузните органи на управата, за вршење управни работи од страна на тие органи, како и за организирање извршувањето на законите и на прописите на Сојузниот извршен совет.

Советот со решение одлучува за назначувања и разрешувања, за поединечни помилувања, за одделни конкретни прашања, за давање согласност на актите на други органи установи и организации, за помилување, укинување и запирање на актите на други органи, установи и организации, како и во другите случаи предвидени со прописите.

Член 24

Советот донесува заклучок за начелните прашања и ставови, за утврдувањето на планот за под-

готвување прописи и други акти и мерки, како и во другите случаи за кои не одлучува со други акти.

Член 25

Советот со објаснение може да ја утврди смислата на одделна одредба од уредба. Ова објаснение е задолжително.

Член 26

Освен актите што задолжително ги потпишува претседателот на Советот прописите и другите акти донесени на седница на Советот што се објавуваат, ги потпишуваат претседателот или потпретседателот на Советот што претседавал на седницата и секретарот на Советот, а решенијата што не се објавуваат ги потпишува секретарот на Советот.

IV. ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА

Член 27

За подготвување и претресување на прашањата од делокругот на Советот и за организирање на својата работа и вршење одделни работи определени со оваа уредба, Советот формира одбори, комисии и стручни совети и им доверува определени должности на своите членови.

1. Одбори

Член 28

Сојузниот извршен совет ги има следните одбори:

- 1) Координационен одбор,
- 2) Одбор за внатрешна политика,
- 3) Одбор за перспективен општествен план,
- 4) Одбор за стопанство,
- 5) Одбор за просвета и култура,
- 6) Одбор за народно здравје,
- 7) Одбор за социјална политика, и
- 8) Одбор за организационо-управни прашања.

Советот со своја одлука може да формира и други одбори, како и да ги укинува и спојува постојните.

Член 29

Координациониот одбор го сочинуваат потпретседателите, секретарот и членовите на Советот што ги именува Советот. Еден од потпретседателите е претседател на Одборот.

Претседателот и членовите на другите одбори ги именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови, а може да ги именува и од редот на сојузните народни пратеници, на членовите на републичките извршни совети, на претставниците на Сојузот на синдикатите на Југославија и на други општествени организации и установи, или од редот на вишите сојузни службеници и други стручњаци. Претседателите на одборите се членови на Сојузниот извршен совет.

Составот и бројот на членовите на одборите го определува Советот со одлука за именување членови на одборите.

Одлуката за именување претседатели и членови на сите одбори се објавува во „Службен лист на ФНРЈ“.

Член 30

Координациониот одбор: составува предлот на дневниот ред на седницата на Советот;

ја ускладува работата во Советот; ги претресува прашањата и ги утврдува нацртите и предлозите на прописи што се однесуваат на општествениот, државниот или стопанскиот систем, на надворешната политика или на народната одбрана;

ги претресува прашањата за законитоста на актите од органите, установите и организациите над кои надзор во поглед на законитоста на работата врши Сојузниот извршен совет;

донесува решенија и одлуки по определени работи од надлежноста на Советот за кои ќе го овласти Советот.

Решенијата и одлуките во смисла на претходниот став се донесуваат како акти на Сојузниот извршен совет.

Член 31

Во делокруг на Одборот за внатрешна политика спаѓаат прашањата на внатрешните работи, на правосудството и обвинителството, имотноправните прашања, како и другите прашања на внатрешната политика што не се во делокруг на други одбори.

Во делокруг на Одборот за перспективен општествен план спаѓаат прашањата на подготвувањето и спроведувањето на перспективниот општествен план.

Во делокруг на Одборот за стопанство спаѓаат прашањата на стопанската политика, прашањата за подготвување годишни општествени планови, како и утврдувањето на предлогот на сојузниот буџет.

Во делокруг на Одборот за просвета и култура спаѓаат прашањата на школството, културата и просветата, на научните установи, на организацијата на научната работа и на физичката култура.

Во делокруг на Одборот за народно здравје спаѓаат прашањата на здравствената заштита и на здравствените установи.

Во делокруг на Одборот за социјална политика спаѓаат прашањата на социјалната заштита, на социјалното осигурување и на работните односи.

Во делокруг на Одборот за организационо-управни прашања спаѓаат прашањата на организацијата на управата, на општата управа и на службеничките односи, претресувањето и давањето мислење за претсметките на сојузните органи на управата и на установите што се финансираат од сојузниот буџет, како и другите управни прашања што не се во делокруг на други одбори.

Член 32

Одборите во рамките на својот делокруг: претресуваат прашања од надлежноста на Советот и му предлагаат на Советот донесување соодветни заклучоци и мерки;

ги утврдуваат нацртите на закони и предлозите на прописи на Сојузниот извршен совет;

му предлагаат на Советот донесување соодветни акти и мерки во врска со неговото право на надзор над законитоста на работата на самостојните сојузни органи на управата и на самостојните установи и организации;

даваат мислење за предлозите што самостојните сојузни органи на управата и самостојните установи и организации согласно прописите му ги поднесуваат на Советот;

им даваат мислење на сојузните органи на управата за начелните прашања во врска со извршувањето на закони, на други прописи и на заклучоци на Советот;

донесуваат заклучоци за подготвување на нацрти и материјали од делокругот на Советот;

даваат од името на Советот согласност на пратениците и на другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации за кои е пропишана согласност, а за кои тоа ќе го определи Советот.

Одборите во рамките на својот делокруг можат да бараат од сојузните органи извештаи за извршувањето на сојузните закони и прописи.

Член 33

Одборите се должни да соработуваат со надлежните одбори и комисии на Сојузната народна скупштина, како и начелни и други прашања од значително политичко значење од својот делокруг во согласност со Сојузниот извршен совет да предлагаат за дневен ред на Скупштината, на нејзините домови, одбори и комисии.

Член 34

Одборите работат во седници.

Претседателот на одборот ги свикува и подготвува седниците, им претседава и се грижи за из-

вршувањето на заклучоците. Претседателот во случај на спреченост го заменува еден од членовите на одборот што ќе го определи одборот.

Одборите донесуваат полноважни заклучоци со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 35

Претседателот на одборот, во рамките на делокругот на одборот, ги врши правата и должностите на член на Сојузниот извршен совет определени во чл. 46 од оваа уредба.

Одборот може да го овласти претседателот, во смисла на заклучоците на одборот да ги дава прописаните согласности и да се грижи за вршењето и на други работи од делокругот на одборот.

Член 36

Одборите можат да повикуваат на свои седници државни секретари, државни потсекретари и секретари во Советот, како и други виши службеници и стручњаци, заради давање објасненија и мислења по определени прашања.

Секретарот за законодавство и организација и претседателот на Правниот совет можат да присуствуваат на седниците на сите одбори кога се на дневен ред нацрти на закони и на други прописи, а секретарот за општи стопански прописи кога се на дневен ред прописи и прашања од областа на стопанството. Тие можат по спогодба со претседателот на одборот да ги овластат своите непосредни заменици да присуствуваат на седниците.

Член 37

Сојузните државни секретаријати и секретаријатите на Сојузниот извршен совет се должни да обезбедат извршување на заклучоците на одборите на Сојузниот извршен совет, да вршат за нив определени стручни работи во рамките на својот делокруг, како и да подготвуваат нацрти на прописи и на други акти што ќе им ги доверат тие.

Одборите на Сојузниот извршен совет можат да формираат стручни комисии за разгледување на одделни прашања и за подготвување на нацрти на закони и на други прописи и акти на Советот, ако се работи за прашања од делокругот на повеќе сојузни органи.

Член 38

За седниците на одборот се води записник во кој се внесуваат заклучоците донесени на седницата. Записникот го заверува претседателот.

2. Комисии

Член 39

Сојузниот извршен совет ги има следните постојани комисии:

- 1) Административна комисија,
- 2) Комисија за помилувања,
- 3) Комисија за прашања на продуктивноста на трудот и за работни односи.

Постојаните комисии се осниваат, се спојуваат и се укинуваат на ист начин како и одборите на Советот.

Претседателот и членовите на постојаните комисии ги именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови, а одделни членови може да именува и од редот на сојузните народни пратеници, стручњаци и претставниците на одделни установи и организации.

Членови на Административната комисија и на Комисијата за помилувања се именуваат само од редот на членовите на Советот.

Член 40

Административната комисија врши работи од надлежноста на Сојузниот извршен совет и донесува решенија во управната постапка и други конкретни решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет што ќе ги определи Советот со своја одлука.

Член 41

Комисијата за помилувања проучува и подготвува предлози до Советот за групни помилувања, како и предлози за поединечни помилувања.

Решението за поединечно помилување е донесено ако со предлогот од Комисијата за помилувања се согласи претседателот односно овластениот потпретседател на Советот, а го потпишува претседателот односно овластениот потпретседател на Советот.

Член 42

Комисијата за прашања на продуктивноста на трудот и за работни односи ги проучува и го организира проучувањето на прашањата за продуктивноста на трудот, на работните односи, на стручните кадри и на платите во стопанството, подготвува предлози за Сојузниот извршен совет и дојесува во областа на платите врз основа на прописи решенија од надлежноста на Советот.

Член 43

Во поглед на начинот за работа и за одлучување на комисиите важат одредбите од оваа уредба за начинот за работа и за одлучување на одборите.

Член 44

Сојузниот извршен совет може за подготвување на одделни предлози, како и за вршење на други работи од својата надлежност, да формира временни комисии.

Сојузниот извршен совет може да ги овласти времените комисии да донесуваат одделни решенија од надлежноста на Советот.

Делокругот и овластувањата на времените комисии се утврдуваат со одлуката за нивното оснивање.

Член 45

Претседателот и членовите на времените комисии ги именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови, а може да ги именува и од редот на други граѓани.

Претседател на времената комисија мора да биде член на Сојузниот извршен совет.

3) Посебни должности на одделни членови на Советот

Член 46

Сојузниот извршен совет може на одделни членови да им ја довери грижата за проучувањето на определени прашања и за подготвувањето на предлози за кои одлучува Советот, како и за спроведувањето на заклучоците на Советот и на неговите одбори по тие прашања. Одделен одбор може во рамките на својот делокруг да му ја довери истата должност на свој член кој е член на Сојузниот извршен совет.

Заради спроведување на заклучоците на Советот и на неговите одбори членот на Советот, во рамките на доверената му должност, соработува со надлежните органи на управата и за таа цел може да организира состаноци и советувања и да бара извештаи од органите на управата.

Членот на Советот ја следи работата на органите на управата по прашањата што му се ставени во должност и за тоа го известува Советот и надлежните одбори.

Членовите на Советот не можат да бидат овластени да донесуваат решенија.

Членовите на Советот на кои им се ставени во должност определени работи, во тие работи се известители на седниците на Советот и на неговите одбори.

4) Стручни совети на Извршниот совет

Член 47

Сојузниот извршен совет може како свои советодавни органи за одделни области да формира стручни совети.

Претседателот и членовите на стручните совети ги именува Сојузниот извршен совет од редовите на претставници на општествените организации и установи и на стручните здруженија, како и од ре-

довите на јавните работници и истакнати стручњаци.

Делокругот и начинот за работа на советите се утврдува со уредба. Со уредбата може да се утврди за кои прашања е потребно задолжително да се бара мислење од стручниот совет.

Член 48

Сојузната народна скупштина, нејзините домови, одбори и комисији, како и одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет, можат да бараат од стручните совети на Извршниот совет мислења и предлози по определени прашања од нивниот делокруг.

Стручниот совет е должен да стави на дневниот ред секое прашање што ќе му го упатат органите од претходниот став.

Одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет заедно со своите предлози му го поднесуваат на Извршниот совет и мислењето на надлежниот стручен совет ако не ќе се согласат со мислењето на стручниот совет.

Член 49

Правниот совет на Сојузниот извршен совет претресува нацрти на закони и на други поважни прописи што се однесуваат на правниот систем или начелни правни прашања.

Правниот совет му дава на Сојузниот извршен совет мислење по предлозите за толкување на законите и за давање задолжителни објасненија, како и по прашањето дали актите на републичките извршни совети се во спротивност со сојузните закони и со другите сојузни прописи.

V. ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРОПИСИ И НА ДРУГИ АКТИ

Член 50

Нацртите на закони што Извршниот совет и ги предлага на Сојузната народна скупштина, како и нацртите на прописи и други акти на Советот, се составуваат во надлежниот сојузен државен секретаријат односно секретаријат на Советот врз основа на начелата што ги утврдува Советот или неговиот одбор.

Пред упатување на седница на Советот овие нацрти се претресуваат на седница на одборот, кој го утврдува нивниот текст, ако Советот согласно со одредбите од оваа уредба не одлучи веднаш да ги земе во претрес.

Член 51

Сојузниот орган на управата е должен нацртите на закони и нацртите на прописи и на други акти што ги донесува Советот, пред нивното упатување до надлежниот одбор на Советот, да ги упати на мислење до заинтересираните сојузни и републички органи на управата, до соодветните органи на самостојните установи и организации (на Сојузот на синдикатите на Југославија, на сојузните стопански комори и сл.), а нацртите на прописи што ги применуваат судовите — и до Сојузниот врховен суд и до Сојузното јавно обвинителство.

Нацртите на закони и прописи што се ставаат на дневниот ред на одборот му се упатуваат истовремено и на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет. Нацртите на прописи и предлозите по прашањата од областа на стопанството му се упатуваат истовремено на Секретаријатот за општи стопански прашања нацртите на прописи и предлозите по прашањата на организацијата на управата и на службеничките односи — на Секретаријатот за општа управа, а нацртите на прописи со кои се установува надлежноста на судовите или се пропишуваат казни одредби — на Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет.

Сојузниот орган на управата е должен со нацртот на пропис да го извести надлежниот одбор за начелните и други поважни забелешки од други органи, установи и организации со кои се согласил,

и да даде свое образложено мислење по тие забелешки.

Член 52

Надлежниот одбор пред да го утврди конечниот текст на нацртот на пропис ќе ги расправи сите примени забелешки. Одборот може по потреба да ги повика претставниците од одделни органи, установи и организации што ставиле забелешки, да присуствуваат на седницата на која се расправува за забелешките и усно да го изнесат своето мислење.

По расправањето на предлогот и на забелешките одборот може да го овласти својот претседател, врз основа на заклучоците на одборот, заедно со предлагачот и со Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, да го утврди конечниот текст на предлогот на пропис што ќе му се упати на Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет.

Член 53

Кога одборот конечно ќе го утврди предлогот на пропис или на друг акт, претседателот му го доставува предлогот на секретарот на Советот заради изнесување на седница на Советот, со назначување на известител.

Ако одборот не ги прифати начелните и другите поважни забелешки од државните секретаријати или од секретаријатите на Советот, истите ќе му ги достави на Советот со свое мислење.

Член 54

Ако одделен предлог што го претресува одборот се однесува на прашања што спаѓаат и во делокруг на друг одбор, одборот е должен да го извести за тоа претседателот на другиот одбор и да побара мислење на тој одбор. Бараното мислење може да го даде и претседателот на одборот ако на тоа го овласти одборот. По потреба одборите можат да одржуваат и заеднички седници заради претресување определен нацрт или прашање.

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од определен член на Советот ако предлогот се однесува на прашањата што му се ставени во должност, а тој не е член на одборот што го претресува предлогот.

Член 55

При утврдувањето на предлогот на дневен ред за седницата на Советот, Координациониот одбор може самиот да предложи измени и дополнења во нацртите што ги предлагаат одборите и што ги става во предлогот на дневен ред. Координациониот одбор расправува и за начелните забелешки што нему му ги доставуваат заедно со предлогот одборите на Советот, и може да го извести Советот со кои од тие начелни забелешки не се согласил.

Координациониот одбор може да одлучи да му се врати предлогот на надлежниот одбор ако смета дека во начелните прашања тој треба да се измени. Ако надлежниот одбор не ќе се согласи со мислењето на Координациониот одбор, предлогот му се упатува на Сојузниот извршен совет на одлука.

Член 56

Ако на седницата на Советот се направени измени во предлогот на прифатениот пропис и на други правни акти, конечниот текст го утврдува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет во соработка со предлагачот и му го упатува на претседателот на надлежниот одбор. Претседателот на одборот потврдува дека текстот на прописот им одговара на заклучоците на Советот. Ако дојде до разидување во поглед на конечниот текст, за тоа одлучува Координациониот одбор.

Утврдениот текст секретарот за законодавство и организација му го доставува на секретарот на Советот заради потпишување.

Член 57

Одборите и старешиите на сојузните органи на управата во чиј делокруг спаѓа приготвувањето

на нацрти на прописи и на други акти кои според својата природа се такви што за нив би требало да се запази тајната, се должни да се грижат и се одговорни за чувањето на тајната. Тие можат да одредат во поглед на приготвувањето на такви акти да се отстапи од одделни одредби на оваа уредба што се однесуваат на постапката за барање мислење од други органи на управата, од организацији и установи, и прописот непосредно да му се упати на Сојузниот извршен совет.

Член 58

Секретарот за законодавство и организација дава налози да се објават прописите на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и други нивни текстови во „Службен лист на ФНРЈ“.

Објавувањето на исправки во прописите ако објавениот текст не е согласен со оригиналниот, го одобрува секретарот на Сојузниот извршен совет.

Ако секретарот за законодавство и организација утврди дека одделен пропис или друг акт на државен секретаријат или на друг сојузен орган на управата не е во согласност со закон или со прописи на Сојузниот извршен совет, ќе му обрне внимание за оваа несогласност на Сојузниот извршен совет кој може пред да донесе конечна одлука да го запре објавувањето на актот во „Службен лист на ФНРЈ“.

VI ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ СПРЕМА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Член 59

Сојузниот извршен совет може да му довери на еден од своите членови грижа за извршувањето на обврските на Советот спрема Сојузната народна скупштина, како и за ставањето на дневниот ред на Скупштината начелни и поважни прашања од општ интерес за кои Скупштината треба да претресува и решава.

Овој член на Советот се грижи и за постојаната соработка на Советот и на неговите одбори со Скупштината, со нејзините домови, одбори и комисији.

Член 60

Сите прашања од пратениците и другите прашања што му се поставени на Сојузниот извршен совет во Скупштината, во нејзините домови, одбори и комисији, му се упатуваат на Сојузниот извршен совет преку секретарот на Советот.

Сите писмени одговори на пратеничките и на другите прашања поставени во Скупштината, ги потпишува и упатува претседателот на одборот во чии делокруг спаѓа поставеното прашање, односно во рамките на дадените им овластувања потпретседателот, секретарот или определениот член на Советот.

Усниот одговор од Сојузниот извршен совет на поставените пратенички прашања го изложува претседателот на Советот.

Член 61

Сојузниот извршен совет може да определи член на Советот како свој претставник кој од името на Советот ќе учествува во работата на одборите и домовите на Сојузната народна скупштина.

Член 62

За составувањето на одговор на прашањата од народните пратеници или од одборите на Сојузната народна скупштина или од нејзините домови што му се упатени на Сојузниот извршен совет, се грижи одборот на Советот во чии делокруг спаѓа поставеното прашање, односно определениот член на Советот.

Член 63

Сојузниот извршен совет задолжително упатува сиви повереници кога на седница на одборите, на домовите или на заедничка седница на домови-

те се претресува предлогот на закон или на друг акт што го поднесол Советот. Сојузниот извршен совет ќе упати повереници и во други случаи кога го бара тоа домот, одборот или претседателот на Скупштината, или кога Советот смета дека тоа е потребно.

Повереници се одредуваат од редот на вишите службеници и на другите стручњаци на сојузните органи на управата.

Поверениците ги именува секретарот на Сојузниот извршен совет. Покрај повереници можат да се одредат и одделни стручњаци што ќе присуствуваат на седницата на одборите на домовите или на заедничката седница на домовите.

Претседателот на Правниот совет и секретарот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет се постојани повереници во законодавните одбори на двата дома на Сојузната народна скупштина.

Член 64

Повереникот дава известувања и објасненија за предлозите на закони и на други акти и за другите прашања што ги претресува одборот или домот. Повереникот може да го изнесе пред одборот ставот на Сојузниот извршен совет по определено прашање или да го изложи своето мислење.

Повереникот може да предложи одборот да го одложи решавањето на одделно прашање на определено време за да се запознае со предложеното решение Сојузниот извршен совет.

Повереникот е должен да бара од Сојузниот извршен совет упатства по прашањата од начелно или општо политичко значење за кои Сојузниот извршен совет веќе порано нема заземено став.

Поверениците во разни одбори на скупштината се должни да соработуваат и да го ускладуваат својот став по заедничките прашања што се претресуваат во одборите.

Член 65

Ако на седница на одборот присуствуваат и претставник на Сојузниот извршен совет и повереник, ставот на Сојузниот извршен совет во врска со прашањето што се претресува го изнесува пред одборот претставникот на Сојузниот извршен совет.

Член 66

По барање од домот, одборот или комисијата на Скупштината секретарот на Сојузниот извршен совет определува кои сојузни органи на управата ќе им укажат сточна соработка.

Сојузните органи на управата општат со Сојузната народна скупштина и со нејзините одбори преку секретарот на Сојузниот извршен совет.

VII. КАБИНЕТИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА СОВЕТОТ

Член 67

Потпретседателите и одделни членови на Советот можат да имаат кабинети.

На чело на кабинетот е шеф на кабинетот. Шефот на кабинетот на потпретседателот може да има положба на државен потсекретар.

Шефот на кабинетот подготвува материјали и му дава мислење на потпретседателот или на членот на Советот за определени прашања, ги подготвува седниците на соодветниот одбор, и врши други работи што ќе ги определи потпретседателот или членот на Советот.

Член 68

Шефот на кабинетот го назначува Сојузниот извршен совет.

Службениците на кабинетот му одговараат за својата работа на шефот на кабинетот.

Член 69

За вршење на административни и технички работи на Советот постои Административен секретаријат.

Со работата на Административниот секретаријат раководи еден од помошниците на секретарот на Сојузниот извршен совет, односно неговите помошници спрема распоредот што ќе го определи секретарот.

Административниот секретаријат може да има управи, одделенија, отсеци и бирои.

За вршење на работите во врска со испитувањето на претставките и притужбите упатени до Сојузниот извршен совет и до Административниот секретаријат постои Биро за претставки и притужби.

За вршење на работите во врска со доставувањето на материјалите за седниците на Советот и за организирање на водењето записник за седниците на Советот и на неговите одбори и комисии, како и за вршење други работи што ќе му ги определи секретарот на Советот, во Административниот секретаријат постои Биро на секретарите на Сојузниот извршен совет.

Организацијата и делокругот на одделни организациони единици на Административниот секретаријат ги пропишува секретарот на Сојузниот извршен совет со согласност од Одборот за организационо-управни прашања.

Член 70

За службеничките односи на службениците на Административниот секретаријат, освен на оние што ги назначува Советот, решава секретарот на Советот.

Шефовите на кабинетите во положба на државен потсекретар ги имаат истите овластенија за решавање на службеничките односи на службениците во кабинетот како и секретарите на Советот.

Секретарот на Сојузниот извршен совет може да го овласти својот помошник да донесува решенија за службеничките односи на службениците во Административниот секретаријат на Советот.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 236

11 јуни 1956 година

Белград

Го заменува
Претседател на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

324.

Врз основа на чл 34 ст. 5 и чл. 35 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Со оваа уредба се определува на кои сојузни органи на управата се пренесуваат одделни работи од надлежноста на органите на управата што се укинати со Законот за Сојузните органи на управата, доколку со тој закон работите од одделни области во целост не се пренесени на соодветните органи на управата.

Со оваа уредба и определените управни работи од досегашната надлежност на Сојузниот извршен

совет и на сојузните органи на управата се пренесуваат на одделни сојузни органи на управата, а определените управни работи од досегашната надлежност на републичките извршни совети — на одделни републички органи на управата.

Член 2

1. Покрај работите во областа на финансиите и на финансискиот надзор, како и работите што се однесуваат на имотните односи во поглед на земјиштето и на евиденцијата и заштитата на општонародниот имот од досегашната надлежност на укинатите државни секретаријати за работи на општата управа и за буџет и за работи на народното стопанство, што со одредбата на членот 34 ст. 1 од Законот за сојузните органи на управата се пренесени во надлежност на Државниот секретаријат за работи на финансиите, во надлежност на овој државен секретаријат се пренесуваат и следните работи:

а) од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Закон за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/45, 74/45 и 104/47).

— донесува во одделни случаи решенија за предметни и лични ослободувања од плаќања на такси (чл. 27).

2) Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46 и 35/48)

— дава одобрение за изземање од национализација (чл. 3);

— ја определува исплатата на надоместокот во готови пари за национализираниот имот (чл. 11).

3) Законот за прометот со земјишта и згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 19/55)

— им продава од името на федерацијата на приватните лица станбени згради со повеќе од два стана што врз основа на посебни прописи им се дадени на управување на сојузните органи (чл. 35 ст. 3);

— донесува поблиски прописи за давање на користење селскостопански земјишта според одредбите на чл. 45 (чл. 45 ст. 4);

— дава претходна согласност за продажба на згради за службена употреба на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на специјализирани агенции на Организацијата на Обединетите нации без обзир во чија се сопственост, како и на градежни земјишта во приватна сопственост — со цел за изградба на такви згради (чл. 47);

— дава согласност на народниот одбор на околицата да може на странско дипломатско или конзуларно претставништво, или на организација и специјализирана агенција на Организацијата на Обединетите нации да им даде на трајно користење градежни земјиште во општествена сопственост, заради подигање згради за службени потреби (чл. 47а);

— дава претходна согласност за склучување на договори со кои надлежниот државен орган од името на друга политичкотериторијална единица или установа купува или продава земјиште или зграда во странство (чл. 49 ст. 2).

Работите од чл 10 ст. 2 и чл 34 ст. 1 во врска со чл. 37 од овој закон Државниот секретаријат за работи на финансиите ги врши без согласност на Сојузниот извршен совет.

4) Законот за Фондот за унапредување на службата на царинската контрола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54)

— определува, дел од средствата на царинскиот фонд, во границите на ст. 2 од овој член да може да се употреби за наградување на царинските службеници како и на лицата надвор од царинската служба што учествуваат во откривање и сузбивање на царински прекршоци, и ги пропишува условите и начинот за доделување на тие награди (чл. 4 ст. 1 и 3).

5) Законот за данокот на наследство и за данокот на подароци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55)

— може да пропише странски државјани од југословенско потекло и нивни непосредни наследници да се ослободат од плаќање на данокот на наследство и од данокот на подароци на имотот со кој се здобиле на територијата на Југославија а ако со тој имот се здобиле со средствата што се внесени од странство или ако е во прашање имотот што оставителот одисно подарокодавецот го имал додека бил југословенски државјанин (чл. 10);

— го определува начинот за утврдување на даночните основици, на облогот и на наплатата на данокот и за ослободување од данокот на југословенски државјани и на странски државјани што се постојано настанети на територијата на Југославија во поглед на имотот со кој се здобиле во странство (чл. 11). Даночните норми и натаму ќе ги пропишува Сојузниот извршен совет.

6) Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/55)

— донесува поблиски прописи за финансирањето и за финансиското работење на радиодифузните станици, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет (чл. 52)

7) Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56)

— донесува тримесечни планови (чл. 49);
— донесува посебни прописи за условите и начинот за склучување на краткорочни позајмици (чл. 72 ст. 3);

— донесува посебни прописи за контрола на финансиското работење на општествените и самоуправните организации (чл. 109 ст. 3);

— донесува прописи за времената употреба на средствата од буџетските фондови основани со сојузни прописи и пред одобрувањето на нивните претметки (чл. 133 ст. 3).

Одлуката за воведување на месечниот план од чл. 48 ст. 3 на овој закон, Државниот секретаријат за работи на финансите ја врши без согласност од Сојузниот извршен совет.

8) Уредбата за обвезното осигурување на патниците на железниците против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/47)

— може, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја менува височината на премијата од чл. 6 ст. 1 за осигурените (чл. 6 ст. 2);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, прописи за должностите што има да ги извршат железниците и патниците кога ќе станат несреќни случаи (чл. 8).

9) Уредбата за обвезно осигурување на сите пратки кои што им се предаваат на превоз на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/47)

— може, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја менува височината на премијата за осигурување од чл. 5 ст. 1 (чл. 5 ст. 2);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, прописи за должностите на железниците и на сопственикот на пратката во случај на оштетување, уништување или загубување на пратката (чл. 8).

10) Уредбата за задолжително осигурување на патниците во јавниот автосообраќај против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/48)

— може, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја менува височината на премијата за осигурување од чл. 11 ст. 1 (чл. 11 ст. 2);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, прописи за должностите што има да ги извршат претпријатијата на јавниот автосообраќај, како и патниците кога ќе настапи несреќен случај (чл. 12).

11) Уредбата за задолжителното осигурување на патниците на поморските бродови против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/48)

— може, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја менува височината на премијата од чл. 11 ст. 1 за осигурените (чл. 11 ст. 2);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, прописи за должностите што мораат да ги извршат бродарските претпријатија, органите на лучката служба, како и патниците, кога ќе настапи несреќен случај (чл. 12).

12) Уредбата за штедните влогови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/49 и 6/56)

— дава одобрение на правилникот за организацијата на поштенско-штедната служба и за работењето со штедните влогови, кој правилник го донесува управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (чл. 10в).

13) Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за осигурувањето на посадите на воздухопловите, на патниците и на стоките (чл. 35 став 3).

14) Уредбата за организацијата и работата на Управата за царини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53)

— решава по жалбите против решенијата на Управата за царини во работите по кои не може да се води управен спор (чл. 6);

— дава согласност на прописите на директорот на Управата за царини за работењето и внатрешната организација на Управата за царини и на царинарниците (чл. 10).

15) Уредбата за катастарот на земјиштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 23/56)

— ги именува членовите на Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход (чл. 34 ст. 1).

16) Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— ги назначува инспекторите на Сојузниот финансиски инспекторат, освен главниот инспектор (чл. 5 ст. 2).

17) Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53)

— ја определува, на предлог од Комисијата за лекови, а со согласност од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, височината на таксата (чл. 13 ст. 2).

18) Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 47/54)

— го определува ограничувањето на овластувањето на наредбодавецот на установата што ја основал Сојузниот извршен совет (чл. 28);

— може да одлучи дел од платата на службениците и работниците да се платува од средствата на вишокот на приходите на установата што ја основал Сојузниот извршен совет (чл. 38);

— составува попис на основните средства и на земјиштата на установата што ја основал Сојузниот извршен совет и ги определува основните средства и земјиштата потребни за извршување на работите и задачите на таа установа (чл. 55).

19) Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53)

— одредува присилна управа на претпријатието, ако Сојузниот извршен совет презел санација на претпријатието (чл. 25 ст. 3).

20) Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55 и 11/56)

— донесува поблиски прописи за отпишување на штетата што поради виша сила ќе настане на основните средства кои не биле осигурени и за кои не постои обврска за осигурување (чл. 7а ст. 1);

— донесува, по предлог од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа соодветната стопанска гранка, решенија за задолжителна продажба на основни средства на определена стопанска организација (чл. 13а);

— може, во случај ако стопанска организација склучила договор за продажба на основно средство, во рок од два месеца од денот на склучувањето на договорот да одлучи по предлог од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а со согласност од државниот секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа соодветната стопанска гранка, дека стопанската организација е должна да и' го продаде основното средство на определената стопанска организација или на друго општествено правно лице, во под условите под кои пред тоа го склучила договорот за продажба (чл. 13а ст. 2);

— донесува поблиски прописи за начинот на изнесување, за продажбата и за осигурувањето на основните средства што се изнесуваат од земјава заради изведба на инвестициони работи во странство или се набавени во странство (чл. 52а);

— по предлог од Сојузниот финансиски инспекторат изрекува стопански марки од чл. 63 (чл. 67 ст. 3 и чл. 68);

— пропишува во кои случаи стопанска организација нема да плаќа интерес на основните средства што ги примила како репарациони материјали, а кои по влетувањето во сила на оваа уредба не се пуштени во погон (чл. 91).

21) Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/53)

— дава, по предлог од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, гаранција по курсовниот и долгорочниот кредит на претпријатије за воени потреби (чл. 15).

22) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— решава по жалбите на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија против решенијата на управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните за распоредбата на вкупниот приход на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (чл. 86 ст. 4).

23) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53)

— дава согласност за определување пописки тарифи (чл. 26 ст. 3).

24) Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, 35/55 и 54/55)

— пропишува кои средства кај банката можат да се употребат како банкарски долгорочни средства (чл. 18);

— дава потврда за определување сроковите за одржување конкурси за заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд (чл. 19);

— дава согласност на прописите од државниот секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, за содржината на генералните проекти што треба да и' се поднесат на банката при поднесувањето на барањето за инвестиционен заем (чл. 20 ст. 4);

— решава по жалбите против одлуката на банката за одбивање на заемобарателот на кредитот (чл. 23 ст. 2);

— донесува, во рамките на прописите на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за давање заеми на градовите и општините за станбена и комунална изградба, за одделни лица за станбена изградба, како и за други инвестиции (чл. 35 ст. 3);

— донесува поблиски прописи за давање заеми за изградба на здружни домови и за утврдување начинот и условите за рефундација на потрошените обртни средства (чл. 35а);

— определува дека заемобарателот при поднесувањето на барањето за инвестиционен заем исклучително не мора да и' го поднесува на банката целиот инвестиционен елаборат, туку само инвестиционата програма (чл. 36 ст. 1).

25) Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— го одобрува единствениот систем на сметките што го утврдува Народната банка, а што го применуваат банките и штедилниците (чл. 9);

— го одобрува статутот на Заводот за изработка на банкноти со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет (чл. 14);

— ги одобрува максималните тарифи на провизиите и на трошоците за услуги во банкарските зделки, што ги пропишува управниот одбор на Народната банка (чл. 17 ст. 2 точ. 5);

— определува посебна комисија што ќе изврши преглед на завршната сметка на Народната банка пред да му се достави тоа на одобрување на Сојузниот извршен совет (чл. 54 ст. 3);

— го одобрува годишниот план на приходите и расходите на Народната банка што го донесува управниот одбор на Банката (чл. 55 ст. 2);

— го утврдува процентот на провизијата што Народната банка може да го наплатува на износот на одобрените кредити (чл. 55 ст. 3);

— го определува процентот од износот на остварениот вишок на приходите над расходите на Народната банка што треба да го уплати Банката во својот резервен фонд (чл. 56 ст. 2);

— врши надзор над работењето на Народната банка непосредно и преку Сојузниот финансиски инспекторат (чл. 96);

— решава по жалбата против решението на гувернерот на Народната банка донесено по предлог од републичкиот финансиски инспекторат или од Сојузниот финансиски инспекторат во смисла на чл. 99 (чл. 101 ст. 1).

26) Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, 32/54, 54/54, 14/55 и 54/55)

— дава согласност на одлуката на Народната банка со која за одделни категории стопански организации се пропишува и подолг срок од три месеци за враќање на кредити за дополнителни обртни средства (чл. 23);

— донесува во согласност со Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, прописи за одобрување потрошувачки кредити на граѓаните и на имателите на приватни занаетчиски дуќани (чл. 30);

— донесува пропис со кој за определени категории стопански организации се определува посебен начин и услови за давање кредити за постојани обртни средства (чл. 45);

— дава согласност на сроковите за одржување конкурси за добивање кредити за постојани обртни средства (чл. 41).

27) Уредбата за продуктните берзи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54)

— донесува, со согласност на Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, поблиски прописи за продуктните берзи (чл. 10)

28) Уредбата за измени и дополнувања на Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54)

— донесува со согласност на Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за изведбата на градежни објекти во сопствена режија (чл. 5).

29) Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54 и 47/54)

— ослободува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, угостителски единици на одделни општествени организации од обврските спрема општествената заедница (чл. 53 ст. 2);

— им дава гаранција по кусорочните кредити на препријатијата и дуќаните за вршење угостителски услуги на припадниците на Југословенската народна армија (чл. 56 ст. 4).

30) Уредбата за дополнење на Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/54)

— го определува процентот од вкупниот износ на просечно користење на кредитите за постојани обртни средства на стопанските организации (чл. 41б).

31) Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54)

— пропишува стопанските организации со сезонско работење задолжително еден дел од добивката што е определен за плати да внесуваат во резервниот платен фонд (чл. 28 ст. 2).

32) Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55)

— дава согласност на упатствата за спроведување на оваа уредба што ги донесува Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување (чл. 9б).

33) Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55)

— одлучува еден дел од зголемувањето на трошоците на инвестиционите работи во случаите од чл. 7, 8 ст. 2 и чл. 9 ст. 2 од оваа уредба, што настанало поради порастот на цените на основните инвестициони материјали, да се покрие од Општиот инвестиционен фонд (чл. 11 ст. 1);

— определува за кои материјали се одобрува покритието на зголемение трошоци од Општиот инвестиционен фонд и процентот со кој учествува овој фонд во тоа покритие (чл. 11 ст. 2).

34) Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55)

— донесува измени и дополненија на контните планови во согласност со одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (чл. 6 ст. 1);

— донесува, по предлог од Народната банка односно од Државниот осигурителен завод, контни планови според кои Банката и штедилниците односно Државниот осигурителен завод го водат своето книговодство (чл. 6 ст. 7);

— донесува прописи за составувањето и за елементите на периодичните пресметки, како и за сроковите во кои треба да се состават тие пресметки (чл. 49 ст. 4).

35) Уредбата за Југословенската банка за надворешна трговија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/53)

— определува посебна комисија што ќе изврши преглед на завршната сметка на Банката пред да му се достави таа на Сојузниот извршен совет (чл. 2 ст. 2 и чл. 21 ст. 2 од оваа уредба во врска со чл. 54 од Уредбата за банките и штедилниците);

— решава по жалбата на одлуката на управниот одбор ако генералниот директор не се согласи со одлуката и ако го побара тоа во рок од три дена (чл. 14);

— го определува делот од интересот по дадените кредити како приход на Банката (чл. 22 ст. 1);

— го одобрува годишниот план на приходите и расходите на Банката што го донесува управниот одбор на Банката (чл. 22 ст. 4);

— го определува процентот на вишокот на приходите што ќе се уплатува во резервниот фонд на Банката (чл. 23 ст. 2);

— дава согласност средствата од резервниот фонд да можат да се употребат и за други цели, освен за покритие на евентуалните загуби што произлегуваат од работењето на Банката (чл. 24 ст. 2).

36) Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55)

— и' ги определува на Банката сроковите и начинот за доставување на извештаите за остварените буџетски приходи (чл. 8);

— донесува одлука за воведување месечен блајнички план за извршување на сојузниот буџет (чл. 15 ст. 4);

— дава одобрување дека наредбодавецот за извршување на претсметката може наредбодавното право исклучително да го пренесе и на повеќе помошни наредбодавци (чл. 19 ст. 5);

— донесува тримесечни планови по сојузниот буџет (чл. 26 точ. 1);

— определува посебна стручна комисија за преглед на завршната сметка пред да му се поднесе истата на разгледување на претставничкото тело (чл. 167);

— може да определи посебен начин за контрола за одделни буџетски кредити и да одлучи за начинот на трошење и правдање на овие кредити (чл. 181).

37) Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55)

— дава согласност на упатствата што ги донесува Народната банка за примена на оваа уредба (чл. 32).

38) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55)

— го определува процентот од чл. 11а ст. 2 од оваа уредба за депозит кај банката со кој се обезбедува исплатата на инвестиционите работи од страна на инвеститорите (чл. 11а ст. 3).

39) Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— овластува и други банки за вршење одделни работи на платниот промет во странство (чл. 1 ст. 2);

— во согласност со Комитетот за надворешна трговија, пропишува дека странските средства за плаќање што ќе ги остварат државни органи и установи, установи со самостојно финансирање, општествени организации и приватни правни и физички лица по нестоковен основ, не мораат во целост да ѝ се продаваат на Народната банка, како и услови за употреба на тие средства (чл. 2 ст. 2);

— по исклучок определува странски средства за плаќање да им се продаваат на одделни групи установи со самостојно финансирање, на комори и на други општествени организации на посебни состаноци на девизните пресметковни места (чл. 19 ст. 2);

— го определува начинот и условите под кои приватните лица и други корисници што не се наведени во чл. 14, 15, 17, 18 и 19 од оваа уредба ќе купуваат странски средства за плаќање непосредно од Народната банка (чл. 20).

40) Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56)

— донесува прописи за исправките на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, за кусоците на запаси на сировини, материјали, полупроизводи и готови производи, што се утврдени во текот на годината или при редовниот годишен попис (инвентарисање); за надоместците на штетата што им е причинета на приходите на други лица во редовното работење на стопанската организација, ако таков ризик не може да се осигури кај осигурителен завод; за вонредните расходи неопходни за нормално работење на стопанската организација (чл. 16 точ. 1, 3, 6 и 10);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за највисоките износи на издатоците од ставот 1 точ. 5 на овој член и за условите под кои тие издатоци можат да се признаат како материјални трошоци (чл. 18 ст. 2);

— донесува прописи за определување ризиците од кои стопанската организација е должна да ги осигури основните и обртните средства во височина на нивната вредност (чл. 20 ст. 1);

— донесува, со согласност од Сојузниот извршен совет, прописи за износите на име придонес односно зленарина за сојузните комори, за стручните здруже-

нија и заедници, како и за износите на име придонес за унапредување на стопанската дејност (чл. 30);

— ги утврдува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, највисоките износи на издатоците од точ. 10—16 што се признаваат за плати, како и условите за нивно признавање за плати и за нивно признавање во цената на чинињето (чл. 31 ст. 2);

— донесува, во спогодба со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, пропис за износот што се издвојува од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката за работата извршена во прекувремени часови и во дните на неделен одмор и државни празници (чл. 32 ст. 1);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за пресметување на делот на платите од добивката и за утврдување на добивката во изминатата година (чл. 47 ст. 10);

— го определува, во спогодба со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, начинот за утврдување на платите од добивката во стопанските организации што настанале со спојување, припојување или со поделба на стопанските организации (чл. 47 ст. 11);

— пропишува за стопанските организации од определени стопански гранки во кои според природата на нивната дејност одделни основни средства се пренесуваат од погон в погон, распределбата на добивката за општествените и инвестиционите фондови на околиците на чии подрачја се наоѓаат седиштата на стопанската организација и на нејзините погони да се врши сразмерно со износите на исплатите плати на работниците на стопанската организација во нејзиното седиште и во седиштата на погоните (чл. 54 ст. 2);

— го определува поголемото учество за општествениот инвестиционен фонд на околицата на чие подрачје е седиштето на стопанската организација и за средства за самостојно располагање на стопанската организација, ако погоните на стопанската организација не вршат стопанска дејност трајно на исто место (чл. 54 ст. 3);

— решава, на предлог од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чии делокруг спаѓа односната стопанска гранка, по барањето, ако стопанската организација не постапи по барањето на народниот одбор на општината, одделна деловна или погонска единица на подрачјето на општината да се прогласи за погон или за погон со самостојна пресметка, ако седиштата на стопанската организација и на погонот се наоѓаат на територија на две републики (чл. 57 ст. 2);

— решава, на предлог од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чии делокруг спаѓа односната стопанска гранка, по барањето, ако стопанската организација не постапи по барањето на народниот одбор на околицата, одделна деловна или погонска единица на подрачјето на околицата да се прогласи за погон или за погон со самостојна пресметка, ако овие седишта се наоѓаат на територија од две републики (чл. 57 ст. 3);

— пропишува, во спогодба со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, услови за пресметувањето по работањето со задругарите во отворена сметка од страна на општа земјоделска задруга (чл. 67 ст. 2);

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, земјоделските задруги што не се општи земјоделски задруги или селански работни задруги да плаќаат придонес за издршка на основните сојузи на земјоделските задруги (котизација) (чл. 77 ст. 2);

— утврдува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, кои работи се сметаат како експлоатација на шуми во сопствена режија на шумското стопанство (чл. 83 ст. 2);

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, да може еден дел од добивката кај трговските претпријатија и дуќани на мало што организирале учество на потрошувачите во добивката, по одбивање на делот од добивката што се внесува во општествениот инвестиционен фонд, да се употреби за давање премии на работниците и службениците за заштедите во материјалните и режиски трошоци (чл. 92 ст. 4);

— го пропишува начинот на временото утврдување на вкупниот приход и на неговата распределба, како и сроковите и начинот на наплатавањето на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации во текот на годината (чл. 128 ст. 2);

— го пропишува начинот на пресметувањето и наплатавањето на приходите на буџетите и на општествените фондови на определени стопански организации (чл. 135 ст. 2);

41) Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56)

— го регулира начинот на избегнување двојното одаочување, обезбедувањето примената на начелата на взаемноста, правната заштита и правната помош, како и, со согласност на Сојузниот извршен совет, применувањето на реторзивните мерки (чл. 159).

42) Одлуката за кредитирање на индивидуалните селскостопански производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54 и 43/54)

— ги менува, со согласност на Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, видовете производи и целите за кои според одделот I точ. 1 на оваа одлука се даваат кредити, како и сроковите за враќање на кредитот и височината на процентот од готовината кој заемобарателот и го полага на банката (задругата) пред користењето на кредитот (оддел III точ. 13).

43) Одлуката за овластување Административната комисија да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54)

— донесува решенија за изземање од национализација на неподвижните имоти на југословенските државјани што преминуваат во странско државјанство (точ. 7).

44) Одлуката за одделниот начин и условите за давање кредити за дополнителните обртни средства на определени категории стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54)

— дава согласност на начинот што го пропишува гувернерот на Народната банка за распределба на дополнителните обртни средства на претпријатија (оддел VIII).

45) Одлука за овластување Одборот за буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54 и 7/55)

— донесува, со согласност на Комитетот за дворешна трговија, решенија за одобрување средства од девизната резерва за девизни стоковни и нестоковни плаќања на државните органи и установи, на установите со самостојно финансирање и на општествените организации (точ. 2);

— склучува кусорочни позајмици за покривање на недостатоците на благајничката готовина по сојузниот буџет (точ. 6);

— дава гаранции за кредитите што ги склучуваат установите со самостојно финансирање што ги основал Сојузниот извршен совет (точ. 7);

— дава согласност за склучување на договори за купување или продажба на земјишта и згради во случаите во кои таквата согласност е предвидена со закони (точ. 11).

46) Одлуката за распределба на добивката на стопанските организации што вршат дејности на граница на две околии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54)

— решава по жалбите на народните одбори на граничните околии против решенијата на народните

одбори на околините на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација, за распределбата на добивката на стопанските организации, ако односните школи се наоѓаат на територија на две народни републики (точ. 4 под б).

47) Одлуката за објавување званични курсеви на девизите и валутите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54)

— дава претходна согласност на званичните курсеви на девизите што ги објавува Народната банка врз основа на званичниот паритет на динарот (точ. 1).

48) Одлуката за начинот на купување девизни средства за стоковните и нестоковните плаќања на државните органи и установи, установите со самостојно финансирање и општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54)

— му предлага, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, на Сојузниот извршен совет определување височината на девизните средства и нивна распределба на одделни корисници во рамките на определените девизни средства за нивните стоковни и нестоковни плаќања во странство (точ. 1 став 2).

49) Одлуката за овластување на Одборот за стопанство да ја пропише содржината на инвестиционите елаборати („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55)

— дава согласност на прописите што ги донесува државниот секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа соодветната стопанска гранка, за содржината на инвестиционите елаборати што се инвеститорите должни, според одредбите на Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството, да и' ги поднесат на Народната банка при предавање на барањето за добивање заем за инвестиции (точ. 1).

50) Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на стопанските организации по кредитите за дополнителните обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55)

— ја определува, по предлог од Народната банка, височината на гарантниот износ за одделни категории стопански организации или за определени видови кредити за дополнителни обртни средства во рамките на износот од ст. 1 (точ. 4 ст. 2);

— донесува прописи за ослободување од обврските за депонирање на гарантниот износ за одделни категории стопански организации или за определени видови кредити за дополнителни обртни средства (точ. 8).

51) Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на давачите на гаранции по краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55)

— и' дава согласност на Народната банка за определување во кои случаи ќе се смета дека кредитите се дадени за нови стопански организации, за нови деловни и погонски единици, за проширување на постојните и изградба на нови капацитети и за стопанските организации во опитен погон (оддел IV точ. 3 ст. 2);

— пропишува друга височина на гарантниот износ по гаранциите за краткорочните кредити од одделот IV на оваа одлука отколку што е таа што е утврдена во тој оддел, и определува за одделни видови кредити да не се депонира гарантен износ (точ. VI).

52) Одлуката за девизните кредити за финансирање на инвестиционите работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

— дава согласност на поблиските упатства за добивање девизни кредити за финансирање на инвестиционите работи во странство, што ги донесува Народната банка (точ. VIII).

53) Одлуката за давање надоместок (регрес) за поправки на рибарски бродови и кочари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55)

— определува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, во кој износ на рибарските претпријатија и рибарските задруги може да им се одобрува понустот од точ. 1

на оваа одлука, како и оквирната сума што може да се исплати на име регрес на одобрените понусти во смисла на оваа одлука (точ. 3).

54) Одлуката за давање надоместок (регрес) на водните засадници при купување багери-гасеничари и други мелiorациони градежни машини, опрема и резервни делови од домашно производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55)

— определува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет кои багери, машини и резервни делови можат водните засадници да купуваат со надоместок (регрес), износот на надоместокот (регресот) и оквирната сума што може да се исплати на име регрес (точ. 2).

55) Одлуката за распределба на вкупниот приход на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55)

— определува премите за заштеда на гориво и мазиво да се издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката (од VII точ. 5 ст. 2).

56) Одлуката за дополнување на Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондвите за кредитирање на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55)

— го определува процентот што од дадениот заем се издвојува на име депозит кај банката за обезбедување исплатата на стасаните обврски (точ. 16а ст. 3).

57) Одлуката за управување со Сојузниот фонд за истражувачки работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/55)

— и' одобрува на Народната банка да може да врши исплати на товар на фондот во случај на нерамномерно притечување на приходите на фондот во текот на годината (точ. 11 ст. 3).

58) Одлуката за надлежноста за одобрување на инвестиционите програми за објектите од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— дава согласност на одобрувањето на државниот секретар за работи на народната одбрана за специјалните обрасци за изводи од инвестиционата програма што и' поднесуваат инвеститорите на Народната банка (точ. 2 ст. 3).

59) Одлуката за кредитите и олесненијата на стопанските организации заради унапредување на надворешната трговија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56)

— ги пропишува, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, начинот и постапката за враќање на девизниот кредит од ст. 1 на оваа точка, како и учеството на банката во странските средства за плаќање остарени со зголемен извоз односно со намален увоз на стоки во смисла на одредбите од оваа одлука (точ. VIII ст. 2).

60) Наредбата за обвезно осигурување на патниците на речни, езерски и каналски пловила (внатрешна пловидба) во државна експлоатација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/47)

— може, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја менува височината на премијата од точ. 6 ст. 1 за осигурување (точ. 6 ст. 2).

6) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет:

1) Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 46/51 и 5/54)

— решава во спорните случаи за тоа дали некоје лице треба да се смета за странец или за домашно лице во смисла на Девизниот закон (чл. 7 ст. 3)

2) Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53 и 43/54)

— дава согласност на височината на надоместокот за преглед на филмови што ја определува Сојузната комисија за преглед на филмови (чл. 15).

3) Уредбата за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— врши работи во врска со лотариите и со други игри на среќа (чл. 2 точ. 2).

4) Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— донесува решенија од прв степен во управната постапка во врска со девизното работење по нестоковен основ, ако донесувањето на све решенија не е ставено во надлежност на други органи (чл. 27 ст. 1).

5) Уредбата за повластиците на носителите на Орденот народен херој („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55)

— го пропишува, по прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, начинот по кој трошоците на здравствената заштита им се надоместуваат на заводите за социјално осигурување за одликуваните што не се осигурени лица (чл. 3);

— донесува поблиски прописи за надоместокот на трошоците за бесплатно возење на одликуваните, како и за начинот на исплатата на паричното примање (чл. 4 ст. 3);

— донесува поблиски прописи за начинот по кој им се исплатува паричното примање на членовите на фамилијата на одликувано лице што ќе умре, како и на членовите на фамилиите на лице што по смртта е одликувано со Орденот на народен херој (чл. 7 ст. 3).

6) Уредбата за повластиците на носителите на Орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на Орденот белиот орел со мечеви и на Златната медалја Обилјак („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55)

— го пропишува, по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, начинот по кој трошоците за здравствена заштита им се надоместуваат на заводите за социјално осигурување за одликуваните што не се осигурени лица (чл. 3);

— донесува прописи за надоместокот на трошоците за бесплатно возење на одликуваните (чл. 4 ст. 2);

— донесува поблиски прописи за начинот по кој на носителите на Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, како и на членовите на фамилиите на носителите на тој орден, им се исплатува месечниот паричен доход што го примале според важечките прописи до влегувањето во сила на оваа уредба (чл. 7).

7) Одлуката за надокнада на трошоците за пренесување посмртни остатоци на воените лица и припадниците на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/53)

— му дава согласност на државниот секретар за работи на народната одбрана за донесување упатство за примена на одлуката во поглед на воените лица (точ. 4);

— му дава согласност на сојузниот државен секретар за внатрешни работи за донесување упатство за примена на одлуката во поглед на милиционерите (точ. 4)

8) Одлуката за располагање со девизните средства што ќе ги остварат државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, општествените организации и приватните лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54 50/54 и 58/55)

— го определува, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, делот од странските средства за плаќање примени или внесени во земјава според основот на наследство, помош, подарок и друг имот збоиен во странство, што ќе им го стави Народната банка на располагање на државните органи и установи на установите со самостојно финансирање, на општествените организации што ги примиле или внесле овие средства во земјава (точ. IV).

9) Одлуката за овластувањата на сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за

буџет во поглед на работите на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55)

— дава согласност на вонсудските порамнувања и аранжмани што ги склучува во земјава или во странство Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство и дава писмени овластенија односно полномошна за склучување такви порамнувања или аранжмани (точ. 1). Оваа согласност ја дава државниот секретар;

— дава согласност на актите што ги донесува Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство во поединечни предмети, а за кои поради важноста на работата Уредот смета дека треба да се прибави согласност од повисок орган (точ. 2).

10) Одлуката за запослување стручњаци-странски државјани и за обезбедување девизни средства за извршување на обврските од договорите за работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 8/56)

— им дава потврда на сојузните државни органи и установи, како и на установите со самостојно финансирање што ги оснива Сојузниот извршен совет, за тоа дека се одобрени девизни средства за редовен трансфер според договорот (точ. VII став 3);

— им дава одобрение на сојузните државни органи и установи, како и на установите со самостојно финансирање што ги оснива Сојузниот извршен совет, за договарање трансфер со странски стручњаци во износ поголем од 30% и во валута на земјата чиј државјанин тој не е (точ. VIII став 4);

11) Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 73/45, 18/48 и 53/52)

— го пропишува начинот на финансиското работење на осигурителните претпријатија со странство (чл. 27);

— го пропишува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, начинот на финансиското работење со странство на домашните поморски и речни бродарски претпријатија, на претпријатијата на воздушниот сообраќај и на претпријатијата на патниот сообраќај (чл. 35 ст. 2, чл. 36 ст. 2, чл. 37 ст. 2);

— го пропишува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, начинот на финансиското работење на претставничствата и агенциите на странски поморски и речни бродарски претпријатија, на претпријатија на воздушниот сообраќај и на претпријатијата на патниот сообраќај (чл. 35 ст. 3, чл. 36 ст. 3, чл. 37 ст. 3);

— го пропишува, со согласност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, начинот на контролата на производството на племенити метали (чл. 47 ст. 2);

— го пропишува начинот за водење контролник од страна на занаетчиските индустриски претпријатија за купеното, преработеното и потрошеното злато (чл. 51 ст. 3);

— го пропишува начинот за водење контролник од страна на забните лекари, забарите и забните техничари за купеното, преработеното и потрошеното злато (чл. 52 ст. 3)

в) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 46/51 и 5/54)

— решава по жалбите против решенијата на девизниот инспекторат донесени по прекршоците од чл. 15 ст. 1 (чл. 17а).

2) Законот за Фондот за унапредување на службата на царинската контрола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54)

— именувва членови на комисијата за управување со царинскиот фонд (чл. 5);

— дава согласност на претсметката на приходите и расходите на царинскиот фонд, решава за распределба на средствата на фондот и дава согласност на завршната сметка на фондот (чл. 6).

3) Уредбата за девизната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— врши надзор над работата на Народната банка во поглед на вршењето работите на девизната инспекција (чл. 3);

— назначува инспектори на Девизниот инспекторат што вршат работи на Девизниот инспекторат на целата територија на Југославија, освен главниот инспектор (чл. 8 ст. 3);

— назначува инспектори на Девизниот инспекторат што вршат работи на Девизниот инспекторат на територијата на народната република по предлог од надлежниот републички орган (чл. 8 ст. 3).

4) Уредбата за извршување на Законот за придонесот за стабелната изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56)

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, кои работници се сметаат како сезонски селскостопански работници (чл. 16 ст. 3).

5) Уредбата за формирање републички фондови за стабелна изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56)

— определува, со согласност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, кои градилишта се сметаат како големи и кои стопански организации според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места (чл. 7 ст. 2).

6) Одлуката за исплата на разликата во цената на производителите што ги предале контрахираните количини жита од родот на 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54)

— донесува технички упатства за остварување на надоместокот кај Народната банка (точ. 2 ст. 3).

7) Одлуката за членарината за коморите и за стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55, 37/55 и 57/55)

— дава, во спогодба со Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, согласност на одлуките за височината на износот што го уплатуваат на име придонес во заедницата претпријатијата за промет со жита (точ. 5а ст. 3);

— дава, во спогодба со државниот секретаријат односно со секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа стопанската гранка на која и' припаѓа односната стопанска организација, согласност на одлуките за височината на делот од придонесот што стопанските организации и' го уплатуваат на комората во која се зачленети (точ. 5 ст. 5).

8) Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губрива („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56)

— го пропишува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, начинот на пресметување и рокот за уплата на разликата во цените на запасите од претходниот став (точ. 6 ст. 2).

г) Од досегашната надлежност на укинатата Управа за надворешна трговија:

1) Уредбата за девизната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— им издава легитимации на девизните инспектори (чл. 11 ст. 2);

— решава по жалбите против решенијата на Девизниот инспекторат донесени во прв степен според чл. 13 (чл. 14 ст. 1).

2) Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— решава по жалбите против решенијата што ги донесува Народната банка како девизен орган (чл. 27 ст. 3);

— решава по жалбите против решенијата на Девизниот инспекторат за прекршоците од чл. 30 и 32 (чл. 35 ст. 3).

II. Се овластува Државниот секретаријат за работи на финансииите да го пропишува начинот за пресметување и плаќање на земјарината, како и да утврдува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, кои издатоци се

признаваат како плати што се одбиваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката (чл. 27 ст. 2 и чл. 31 ст. 1 точ. 17 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56).

Во надлежност на Државниот секретаријат за работи на финансииите се става решавањето по жалбите од чл. 51 ст. 1 за стопанските организации чиј оснивач е Сојузниот извршен совет (чл. 51 ст. 3 од Уредбата за книговодството на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55).

Се овластува Државниот секретаријат за работи на финансииите до донесувањето на прописите за водните фондови, да ги одобри времените полгодишни претсметки на приходите и расходите на Сојузниот воден фонд.

III. Девизниот инспекторат, покрај работите што со досегашните прописи се ставени во надлежност на девизната инспекција, ги врши и следните работи од досегашната надлежност на Управата за надворешна трговија:

1) Законот за регулирање на платниот промет со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 46/51, 5/54 и 8/54)

— донесува во прв степен решенија за прекршоците од чл. 15 ст. 1 од законот (чл. 17а)

2) Уредбата за девизната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— решава во прв степен за прекршоците предвидени со уредбата (чл. 18 ст. 1).

Член 3

Покрај работите во областа на стоковниот промет од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство што со одредбата на чл. 34 ст. 2 од Законот за сојузните органи на управата се пренесени во надлежност на Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, во надлежност на овој државен секретаријат се пренесуваат и следните работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Уредбата за организацијата и работата на Управата за државни материјални резерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/53)

— решава за набавувањето чувањето и отуѓувањето на стоки за пазарни резерви (чл. 4 ст. 2).

2) Уредбата за инспекцијата на пазарштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— назначува инспектори на Сојузниот пазарштен инспекторат освен главниот инспектор (чл. 5 ст. 2).

3) Уредбата за стопанските организации за трговски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— донесува, во рамките на прописите на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за организацијата и работењето на трговските агенции, на посредничките претпријатија и бирои, на комисионите претпријатија и дукани, на складовните претпријатија на шпедитерските претпријатија и на претпријатијата за контрола на квантитетот и квалитетот на стоките (чл. 48)

4) Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 3/56)

— ѝ дава согласност на Дирекцијата за исхрана за определување начинот за мелење на житата (чл. 7 ст. 4).

5) Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55)

— пропишува да можат да се занимаваат со купување одделни селскостопански производи од производителите или од трговските претпријатија што ги увезуваат тие производи, само стопанските организации што за тоа ќе добијат посебно одобрење (чл. 70 точ. 1);

— пропишува посебни услови за купување односно продажба на одделни производи (чл. 70 точ. 3).

— ги пропишува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, условите под кои стопанските организации можат да се договараат за цените и на договори за производство и испорака на селскостопански производи (чл. 70 точ. 5);

— ги пропишува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, условите и начинот за склучување на договори за производство и испорака на селскостопански производи (контрахирање) (чл. 70 точ. 6).

6) Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр 10/56)

— ги регулира со посебни прописи, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу трговските претпријатија, од една страна, и нивните продавници и други деловни единици, од друга страна (чл. 97 ст. 3).

7) Одлуката за доверување работите од областа на туризмот на Туристичкиот сојуз на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр 7/55)

— врши надзор над законитоста на работата на Туристичкиот сојуз на Југославија во вршењето на работите од точ. 1 на оваа одлука (точ. 5);

— го потврдува статутот на Туристичкиот сојуз на Југославија (точ. 6).

8) Одлуката за начинот за договарање на испораките на јаглен за II тримесечије на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56)

— решава по жалбата против решението на Дирекцијата за суровини од ст. 2 под 2) (точ. V ст. 5)

9) Решението за контрахирањето и откупните цени на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 43/54, 9/55 и 31/55)

— ги одобрува цените за контрахирање на жита утврдени во смисла на точ. 4 од ова решение (точ. 5 ст. 1)

10) Решението за контрахирање индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 53/54, 9/55 и 35/55)

— ги одобрува заклучоците за договорените цени на индустриските растенија (шеќерна репка, тутунот сончогледот и конопот) (точ. 4 ст. 3).

11) Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 41/55)

— ги одобрува продажните цени на пченицата и ржта што ги утврдуваат договорно заедничките на претпријатијата за промет на жита (точ. 12 ст. 2).

б) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— донесува прописи за прометот на апарати за заштита на растенијата (чл. 68 ст. 1).

2) Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/55)

— донесува поблиски прописи за условите и за постапката за издавање дозволи на деловните агенти на издавачките претпријатија, како и за начинот на нивното работење (чл. 33 ст. 5);

— го регулира со посебни прописи, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, односот меѓу издавачките претпријатија и продавачите на публикации (колпортери) (чл. 34).

3) Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот уред за мерки и скапоцени метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53)

— решава по жалбите против првостепените решенија што ги донесува Управата во управната постапка (чл. 10 ст. 2);

— ја пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифата за наплата на жиговината и на другите надоместоци за испитување и заверка на мерилата и направите за мерење и за испитување на предмети од скапоцени метали (чл. 13).

4) Уредбата за прометот на житото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 3/56)

— пропишува поблиски услови за купувањето на пченица, рж и наполица во смисла на одредбите од чл. 1 ст. 5 (чл. 1 ст. 6);

— пропишува поблиски услови за купувањето на пченка, јачмен и овес и на нивни преработки од страна на индивидуалните потрошувачи (чл. 2 ст. 2).

5) Уредбата за инспекцијата на пазариштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— го контролира преку сојузниот пазариштен инспекторат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија извршувањето на сојузните прописи и мерки со кои се регулира пазарот, прометот на стоки и вршењето на услуги (чл. 4 ст. 1);

6) Уредбата за јодирање на солта за исхрана на луѓето и домашните животни („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— го определува, со согласност од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, денот на почетокот на производството, како и на увозот на солта што мора да биде јодирана (чл. 1 ст. 2).

7) Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53, 27/54 и 43/54)

— врши регистрација на договорите за заедничко вршење на стопанските зделки што ќе ги склучи стопанската организација чие седиште се наоѓа на територија на две или повеќе народни републики (чл. 4 ст. 5);

— врши контрола над законитоста на одделни акти на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ, како и на актите од другите комори што се однесуваат на стоковниот промет во земјава (чл. 9);

— врши регистрација на стручните здруженија во областа на стоковниот промет што ги осниваат стопанските организации чие седиште се наоѓа на територија на две или повеќе народни републики (чл. 24);

— донесува решение за ставање вон сила на извршената регистрација и забранува натамошно заедничко вршење на стопанските зделки ако стопанските организации што склучиле договор за заедничко вршење стопански зделки (чл. 4) ги вршат заедничките работи спротивно на прописите (чл. 34 ст. 1).

8) Уредбата за стопанските организации за трговски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— пропишува тарифите за услуги на одделни стопански организации да му се поднесуваат на одобрување на државниот орган (чл. 4 ст. 3);

— им одобрува на трговските агенции оснивање на деловни ограноци (чл. 13 ст. 1).

9) Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— ги определува видовите на угостителските дејности (чл. 8 ст. 2).

10) Уредбата за производството и за купувањето на суров опиум од производителите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54)

— им дава посебно одобрение на трговските претпријатија за склучување договор со производителот заради производство и продажба на суров опиум (чл. 2 ст. 2).

11) Уредбата за контрола на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55)

— дава потврда, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, на утврдувањето квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз за кои не се пропишани југословенски стандарди, а кој го утврдуваат спогодбено Сојузната надворешна

инотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ (чл. 3 ст. 3);

— дава потврда, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, на определувањето и начинот за прегледување квалитетот на одделни селскостопански производи, што го определуваат Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ (чл. 5 ст. 2).

12) Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55)

— донесува поблиски прописи, по претходно прибавеното мислење од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, за тоа што во смисла на одредбите од чл. 3 и 4 на Уредбата се смета како развиена внатрешна организација и како потполна поделба на работата, а што како неразвиена внатрешна организација и како потполна поделба на работата според основните работни места, како и за органите и постапката за утврдување на тие услови (чл. 6);

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, упатства за водење книговодства и друга евиденција на трговските дуќани со паучална пресметка (чл. 22 ст. 5);

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, посебни мерки за контрола над употребата на средства на трговскиот дуќан со паучална пресметка (чл. 47);

— ги пропишува условите за издавање одобренія за купување производи преку откупувачи и собирачи (чл. 63 ст. 4);

— им определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, по исклучок на одделни трговски претпријатија или за одделни артикли маржи за покритие на трошоците и за извршување на обврските спрема општествената заедница (чл. 71).

13) Одлуката за одделните услови под кои можат стопанските организации да купуваат селскостопански производи непосредно од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55)

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, условите и начинот на работењето на откупните станици (точ. 8).

14) Решението за продажните цени на некурентниот тутун и тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— определува кои видови тутун и тутунски преработки треба да се сметаат за некурентни, како и поблиските услови за нивна продажба (точ. 2)

15) Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54)

— го определува, со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, посебниот дел од управниот испит за инспекторите на назариштето (чл. 13 ст. 2 точ. 6)

Член 4

Во надлежност на Државниот секретаријат за надворешни работи се пренесуваат од досегашната надлежност на Комисијата за прашањата за иселениците сите работи што се однесуваат на заштитата на иселениците, а што не се пренесени во надлежност на Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Во надлежност на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана се пренесуваат од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет следниве работи:

1) Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54)

— ја пропишува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, постапката за остварување на правата од здравственото осигурување на воените лица (чл. 104);

2) Законот за Југословенската паредна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55)

— пропишува, заедно со Секретаријатот за просвета на Сојузниот извршен совет, со согласност од Сојузниот извршен совет, кои воени училишта им одговараат на неполно средно училиште, на завршена средна школа, на виша школа на факултет и на нив рамни школи (чл. 62);

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за работи на општата управа на Сојузниот извршен совет, кои воени испити и испити на државни службеници се признаваат како стручни испити на службениците односно како испити положени во текот на воената служба (чл. 63)

3) Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

— се грижи за извршувањето на мерките во врска со воената и материјалната обврска на граѓаните и врши надзор над работата на самостојните органи во поглед на спроведувањето на тие одредби и ја ускладува нивната работа (чл. 11).

4) Уредбата за социјалното осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53)

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за трудот и од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, во кои случаи и под кои услови болеста ќе се смета како несреќа при работа (чл. 9 ст. 2).

5) Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53)

— определува, со согласност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, дека стопанска организација е должна да и продаде основно средство на определена стопанска организација или на друго општествено правно лице, кога тоа го бара потребата на народната одбрана (чл. 13 ст. 2);

6) Уредбата за стопанските претпријатија што производат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— ги определува, по предлог од државниот секретаријат односно секретаријатот во Сојузниот извршен совет во чия делокруг спаѓа соодветната област на стопанството, претпријатијата за кои важат одредбите за стопанските претпријатија што производат за определени потреби на ЈНА (чл. 2);

— ја определува програмата за изградба на претпријатија за воени потреби со цел на остварување на програмата за производство за потребите на ЈНА (чл. 3);

— им дава, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите и од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, на претпријатијата за воени потреби определени овластувања заради овозможување правилна примена и благовремено извршување на договорите склучени со органите на ЈНА (чл. 8);

— обврзува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите и од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, одделни стопански претпријатија или групи стопански претпријатија да производат определени предмети за потребите на ЈНА, и ги определува условите под кои ќе го извршат ова производство (чл. 20 ст. 1);

— обврзува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, одделни стопански претпријатија или групи претпријатија да пуштат во промет определени предмети од основните средства да прибават претходно согласност од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана (чл. 20 ст. 2).

7) Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што производат за определени потреби за Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55)

— ја утврдува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, височината на

пиротехничкиот додаток во претпријатијата што произвоѓаат за потреби на ЈНА (чл. 3).

8) Одлуката за условот под кој стопанските организации можат да пуштаат во промет предмети од основните средства определени за производство по задолжувањата на ЈНА („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54)

— ја одобрува промената на предметот на работењето на стопанските организации што се определени за производство по задолжувањата на ЈНА (точ. 2)

Член 6

Во надлежност на Државниот секретаријат за внатрешни работи се пренесуваат од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет следниве работи:

1) Законот за движењето на граница („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 101/47)

— донесува решенија за установување гранични премини (чл. 2).

2) Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54)

— за првпат со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, постапката за осигурување правата од здравственото осигурување за припадниците на Народната милиција (чл. 104).

3) Уредбата за редот и безбедноста на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

— определува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, кои дејствија се сметаат за казниви во смисла на чл. 4 од Уредбата.

4) Уредбата за социјалното осигурување на службениците во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53)

— пропишува, во согласност со Секретаријатот за трудот и со Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, која болест и под кои услови се смета како несреќа при работа (чл. 5).

Во надлежност на Државниот секретаријат за внатрешни работи се ставаат следниве работи:

— се грижи за спроведувањето на Законот за заштита на гробовите од борците паднати во Народноослободителната војна и од жртвите од фашистичкиот терор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54);

— се грижи за одржувањето на гробовите на републикатските војници загинали или умрени во Федеративна Народна Република Југославија во поранешните војни;

— врши работи во врска со давањето на податоци за судбината на одделни лица што во текот на војната исчезнале или загинале.

Член 7

I. Покрај работите од досегашната надлежност на укинатата Управа за надворешна трговија, што со одредбата на чл. 34 ст. 3 од Законот за сојузните органи на управата се пренесени во надлежност на Комитетот за надворешна трговија, во надлежност на овој Комитет се пренесуваат и следниве работи, и тоа:

A. Во делокруг на Комитетот за надворешна трговија како колегијален орган:

a) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Сојузниот општествен план за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56)

— може, со цел на зголемување извозот и на израмнување разликата во цените во 1956 година, да ги зголемува пропишаните извозни коефициенти (глава XXIII оддел 1);

— може, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, на стопанските организации од одделни стопански области, гранки и групи да им го зголеми или намали процентот од ставот 1 на одделот 2 главата XXIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, односно да ги утврди

и другите извори на средства за набавка на девизи на состаноците на девизното пресметковно место за целите од ст. 1 како и за набавка на девизи што Народната банка им ги продава непосредно на стопанските организации (глава XXIII оддел 2 став 3).

2) Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55)

— ја определува, по предлог од Сојузната надворешнотрговска комора, а со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, височината на износот за одделни видови надворешнотрговски работи кој стопанската организација мора постојано да го има на располагање во својот резервен фонд и височината на износот што треба да го положи кај Народната банка на име кауција за вршење надворешнотрговски работи, за да ги исполни условите за запишување во надворешнотрговскиот регистар (чл. 5 ст. 3);

— со посебни прописи го регулира склучувањето на компензациони работи (чл. 30);

— определува за одделни производи нивниот извоз и увоз да се врши преку јавно наддавање (чл. 32);

— определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, потполна или деломична забрана на извозот односно на увозот на одделни производи или посебни услови за извоз односно увоз на одделни производи (чл. 34 ст. 1 точ. 1).

3) Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, странските средства за плаќање што стопанските организации ги оствариле со извоз на стоки и со вршење услуги или со кои се здобиле на кој и да е друг начин и странските средства за плаќање што ги оствариле државните органи и установи, установите со самостојно финансирање, општествените организации и приватните правни и физички лица по стоквен основ, да не мораат во целост да и' се продаваат на Народната банка, како и услови за употреба на тие средства (чл. 2 ст. 2);

— ги утврдува износите на странски средства за плаќање што ќе ги продава Народната банка за потребите на стопанството на девизните пресметковни места (чл. 12 ст. 2);

— пропишува за кои видови стоки и за кои плаќања се продаваат странските средства за плаќање на посебните состаноци на девизните пресметковни места (чл. 15 ст. 2);

— го пропишува начинот за утврдување на разликата во цените и начинот за вршење на пресметувањето и ги определува обврзниците за плаќање на разликата (чл. 23 ст. 2);

— ги пропишува условите за склучување кредитни работи со странство (чл. 25 ст. 1);

— определува кои кредитни работи со странство ќе се склучуваат само по неговото одобрение, како и за кои кредитни работи со странство е потребна согласност од Народната банка (чл. 25 ст. 2).

4) Одлуката за продавање на девизните средства на одделните состаноци на девизното пресметковно место („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54)

— ги определува износите на девизните средства за подмирување основните потреби на репродукцијата и на широката потрошувачка, како и намената за кои треба да се употребат овие средства (точ. 1).

5) Одлуката за олеснувањата при плаќањето странската опрема и инвестициониот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55)

— ги утврдува оквирните износи на девизни динарски средства до кои можат да се даваат олесненијата од одделот II ст. 1 точ. 1 и 3 (одд. II ст. 2).

6) Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— ги утврдува коефициентите (точ. 1 ст. 3);

— може да одобри во случај на извоз на стоки од определена намена за потребите на внатрешниот пазар пресметувањето на разликата во цените да се врши без примена на пропишаните коефициенти, а врз основа на фактичните разлики во цените (точ. 2).

7) Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55)

— ги утврдува со решение контингентите на производите што според одредбата на точ. 3 од ова решение можат да се извозат само во границите на утврдените контингенти (точ. 4 ст. 1);

— донесува конечна одлука за количините и за временските периоди за извоз на контингентирањето производи, ако за тоа не можат да се спогодат органот што ќе го определи Комитетот за надворешна трговија, Сојузниот завод за стопанско планирање, Сојузната надворешнотрговска комора, Сојузната индустриска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ (точ. 4 ст. 2);

— работите од точ. 7 на ова решение ги врши Комитетот за надворешна трговија без согласност од Сојузниот извршен совет односно од неговиот Одбор за стопанство.

б) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55)

— донесува поблиски прописи за применување на одредбите од чл. 17 ст. 1 на оваа уредба (чл. 17 ст. 2).

Б. Во делокруг на претседателот на Комитетот за надворешна трговија следните работи од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Сојузниот општествен план за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56)

— може, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, да воведува нови или да ги зголемува постојните премии во рамките на сумата од 20 милијарди динари (глава XXIII оддел 1).

2) Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55)

— ги определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, количината или височината на вредноста на одделни производи што определените претпријатија се должни да ги извезат, како и рокот до кој мора да се изврши извозот (чл. 34 ст. 1 точ. 2);

— и' дава согласност на Сојузната надворешнотрговска комора на именувањето на постојанен претседател и на списокот на повремени членови на советот на Судот на честа на Сојузната надворешнотрговска комора (чл. 63 ст. 2 и 3).

3) Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55).

— ја овластува Народната банка да дава дозвола определени странски средства за плаќање да можат да се држат во странство (чл. 10);

— може да пропише во кои случаи меѓу стопански организации не може да се врши замена на странски средства за плаќање купени на девизно пресметковно место (чл. 22 ст. 3).

4) Одлуката за условите под кои Народната банка на ФНРЈ ќе врши купопродажба на девизите на термин („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53)

— определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, во која вредност Народната банка може да продава и да купува девизи на термин (точ. 2).

5) Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за начинот и условите под кои се пресметува разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55)

— определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, колку од динарските средства предвидени со сојузниот општествен план за унапредување и за стимулирање на извозот може да се потроци во одделни временски периоди во односната година (точ. 1 ст. 3).

6) Одлуката за употребата и пресметувањето на странските средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— може, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, да определи и друг начин за пресметување со претпријатијата за меѓународно трговско посредување (точ. II ст. 3).

II. Актите од одделот I алинеја А под а) точ. 1 ст. 1, точ. 2 ст. 2, точ. 3 ст. 2, 3, 5 и 6, точ. 5, точ. 6 ст. 1 и 2, донесени се ако со нив при решавањето во Комитетот за надворешна трговија се согласил претставникот на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Актите од одделот I алинеја А под а) точ. 4 и точ. 1 под б) донесени се ако со нив при решавањето во Комитетот за надворешна трговија се согласил претставникот на Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет.

III. Во делокруг на претседателот на Комитетот за надворешна трговија спаѓаат и работите што со одредбата на чл. 34 ст. 3 од Законот за сојузните органи на управата се пренесени во надлежност на Комитетот.

За вршење одделни работи од одделот I под Б, како и за вршење одделни работи од претходниот став, претседателот на Комитетот за надворешна трговија може да овласти повеќе службеници на Комитетот.

Член 8

Во надлежност на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет се пренесуваат од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет следниве работи:

Уредбата за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— надзор над извршувањето на прописите за избирачките списоци (чл. 2 точ. 6);

— работите во врска со изборите на органи на самоуправувањето на производителите во стопанството (чл. 2 точ. 7).

Член 9

I. Во надлежност на Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет се пренесуваат следниве работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Сојузниот општествен план за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, единствен тарифен систем и единствени услови за испорака на електрична енергија, до донесувањето на единствена тарифа за продажба на електрична енергија (глава XXIV оддел 2 ст. 1).

2) Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 5/54)

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, прописи за изведба на градежни објекти во сопствена режија (чл. 8 ст. 3).

3) Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот уред за патенти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53)

— решава по жалбите против решенијата на Управата за патенти по кои не може да се води управен спор (чл. 4).

4) Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53)

— решава по жалбите против решенијата на Сојузната комисија за стандардизација по кои не може да се води управен спор (чл. 6).

5) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, и други мерила во поглед на изработката на инвестициони програми за инвестиционите работи чија вкупна вредност по еден инвестиционен објект не преминува 10.000.000 динари, кога тие работи ги изведуваат само од сопствени средства (чл. 1 ст. 2);
— донесува прописи за постапката на одобрување на инвестиционите програми и за поднесувањето на податоци наместо инвестиционата програма (чл. 2)

6) Уредбата за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, претпријатијата за експлоатација на нафта и на претпријатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— решава, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, за издвојување на погон во самостојно претпријатие, ако погонот се наоѓа на територија на една, а седиштето на претпријатието на територија на друга народна република (чл. 5 ст. 2).

7) Одлуката за опитното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55)

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, решенија за продолжувањето, во исклучителни случаи, на рокот за траење на опитното производство до 12 месеци ако финансирањето на инвестициите е вршено од средствата на Општиот инвестиционен фонд (точ. 6 ст. 2).

8) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Законот за пронајдоците и за техничките усовршувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 108/48)

— издава, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, дозвола за патентирање и остварување во странство на пронајдоците сторени во ФНРЈ или на пронајдоците сторени во странство од страна на државјани на ФНРЈ (чл. 94 ст. 1).

2) Уредбата за електроенергетска инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/49)

— именува за инспектори стручњаци од други надлежства, претпријатија или установи во согласност со нивниот старешина, заради вршење одделни инспекции (чл. 3 ст. 2);

— решава по жалбите против првостепените решенија на електроенергетскиот инспектор (чл. 7 ст. 1).

3) Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54)

— пропишува други услови за овластените проектанти (чл. 2 ст. 3);

— оснива комисија за ревизија на главните проекти (чл. 25);

— решава по жалбите против првостепените решенија на Комисијата за ревизија на главните проекти (чл. 32 ст. 3);

— дава одобрение за склучување договори за изработка на проектна програма, на идеен и на главниот проект со странски проектанти (чл. 42 ст. 2);

— донесува поблиски прописи за условите потребни за оснивање на проектни претпријатија, за запишувањето во регистар, за изработката на проектната програма, за составните делови на идејниот, главниот и изведувачкиот проект, за опремата на проектниот елаборат, за работата на комисијата за ревизија на проектите, на организацијата за градење и за конкурсите (чл. 58 ст. 1);

— дава согласност на посебните прописи за изработка на проектната програма, за составните

делови на идејниот, главниот и изведувачкиот проект, за опремата на проектниот елаборат, за работата на комисијата за ревизија на проектите за објектите со специфично-технички карактер и намена, што ги донесуваат надлежните државни органи (чл. 58 ст. 2).

4) Уредбата за градежната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52)

— определува посебна инспекција да врши постојана контрола над изведбата на градежните објекти од особено стопанско значење или определува надлежната градежна инспекција да ја врши таа контрола (чл. 13)

5) Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 5/54)

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, условите и постапката за јавно наддавање (чл. 16 ст. 3);

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, поблиски прописи за постапката на примопредавањето (колаудација и суперколаудација) на градежниот објект (чл. 21 ст. 2);

— дава одобрение за склучување договор за градење со странски изведувачи (чл. 22);

— издава градежни дозволи за објектите што се простираат на две или повеќе републики (чл. 28 ст. 2);

— дава согласност на упатствата за изведба на градежни објекти со специфично технички карактер и намена што ги донесуваат надлежните државни органи (чл. 57);

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за внатрешни работи, прописи за заштита на градежните објекти од пожар и за другите заштитни мерки (чл. 58).

6) Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 11/56)

— определува со работата во одделни погони или постројки да можат да раководат само лица со определени технички квалификации (чл. 27 ст. 2).

7) Уредбата за градежните претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— донесува поблиски прописи за стручната спрема на раководителите за одделни видови градежни работи (чл. 15 ст. 4).

8) Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— решава за истапувањето на одделни електростопански претпријатија од заедницата (чл. 4 ст. 3)

— го одбрува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите и од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, статутот на заедницата на електростопанските претпријатија во која се здружени претпријатија од територија на две или повеќе народни републики (чл. 17 ст. 2 во врска со чл. 4).

9) Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54)

— определува кои стопански дејности се сметаат како занаетчиски ракотворби (чл. 10 ст. 2);

— определува, со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, каква стручна спрема треба да има раководителот за раководење со стручните работи во занаетчиска организација со средства во општествена сопственост односно приватно лице за вршење на работите од одделни занаетчиски ракотворби (чл. 20 ст. 2);

— ги пропишува условите и делокругот на работењето на овластените и другите ѕидарски и тесарски дуќани, вклучително и приватните, како и стручната спрема потребна за водење такви дуќани (чл. 107).

10) Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи

(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 2/56)

— донесува прописи за работите што се вршат во случај на запирање на инвестиционите работи и заради нивно запазување (конзервирање), придржувајќи се за начелата од оваа уредба (чл. 17 ст. 2).

11) Уредбата за прибавување правото на и индустриска својина во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54)

— именува, со согласност од Комитетот за надворешна трговија, комисија за разгледување на барањето за издавање дозвола за склучување договор за прибавување правото на индустриска својина во странство или за отступување техничката документација на странски организации и одделни лица (чл. 6 ст. 2);

— издава дозвола за прибавување правото на индустриска својина во странство (чл. 7 ст. 3);

— го пренесува правото за користење лиценца или техничка документација набавена во странство врз друго општествено правно лице, на негово барање (чл. 9 ст. 1);

— издава или го ускратува издавањето на дозвола за отстапување техничка документација на странство (чл. 12 ст. 2).

12) Како и други управни работи во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, доколку според одредбите од оваа уредба не спаѓаат во надлежност на други сојузни органи на управата.

II. Се овластува Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет да донесува прописи за техничките мерки, за стручните норми и за условите во поглед на проектирањето, изведбата, одржувањето и прегледот на електроенергетските постројки и уреди, рударските постројки и уреди, постројките и уредите за парни котли и за гасови под натиск, како и за изведбата на градежните и рударските објекти и работи.

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет може со тие прописи да устанува ебзрски за стопанските претпријатија и другите правни лица и граѓани, како и да пропишува парични казни за прекршоците на тие прописи.

I Во надлежност на Секретаријатот за селско стопанство и шумарство се пренесуваат следниве работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— наредува преземање на мерките предвидени со овој закон со цел за спречување и отстранување и на другите заразни болести кај добитокот, на паразитните и узбојните болести, ако се јават тие или загрозува опасност од нивна појава и ширење (чл. 3 ст. 2);

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, условите под кои припаѓа надоместок на штетата за добитокот што е убиен односно заклан поради извршувањето на мерките од чл. 41 ст. 1, како и постапката за утврдување на овај надоместок (чл. 51 ст. 3);

— определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, во случај на потреба трошоците за превентивно бележење на животните против некои зарази да ги сносат нивните сопственици, односно држатели (чл. 54 ст. 2);

— пропишува кои заразни болести кај добитокот се сметаат како особено опасни и определува посебни мерки за спречување и отстранување на тие зарази (чл. 75).

2) Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— определува кои растениски болести и штетници се сметаат како опасни за целата територија на Југославија (чл. 14);

— го забранува одгледувањето на одделни селскостопански и шумски култури за определено време, ако постои веројатност дека на тој начин сосема ќе се отстрани опасната растениска болест или штетник (чл. 31);

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, условите под кои припаѓа надоместок на штетата за растенијата и предметите што се уништени поради извршувањето на мерките од чл. 30 на законот, како и постапката за утврдување на овој надоместок и на надоместокот за употребените превозни и други средства (чл. 36 ст. 4).

3) Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56)

— може, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, да ги утврди мерилата за издојување определените погони основани во ралките на земјоделските задруги или на задружните деловни сојузи како самостојни, и да утврди распределбата на вкупниот приход да ја вршат како претпријатија од соодветна стопанска дејност (чл. 136)

б) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Општиот закон за заштита шумите од пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/47)

— ги пропишува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, другите потребни мерки за спречување на опасноста од шумски пожари што можат да бидат предизвикани од локомотивите на шумско-индустриските железници или од железниците на јавниот сообраќај, особено во шумите што се од поголемо стопанско значење (чл. 10 ст. 3);

— упатува во случај на потреба за време на сушен период, во спогодба со републичкиот орган за работи на шумарството, шумарски службеници на работа од една народна република во друга (чл. 14 ст. 3).

2) Општиот закон за шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/47)

— пропишува упатства за изработка на шумско-уредни елаборати (чл. 5 ст. 4);

— ги прогласува, со согласност од Државниот секретаријат за работа на народната одбрана, за постојано или времено заштитни оние шуми што служат за одбрана на земјата (чл. 17 точ. 1);

— ги пропишува постапката за прогласување на шумите за постојано или времено заштитни, начинот на нивното евидентирање и управување, како и постапката за утврдување на еднократниот надоместок што се должни на сопствениците на шумите да им го платат лицата во чиј приволен интерес определените шуми се прогласени за времено заштитни (чл. 18 ст. 2)

3) Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за начинот на истоварот, претоварот и истоварот на добиток, како и за начинот на вршење контрола од чл. 15 и 16 (чл. 16 ст. 5)

— донесува поблиски прописи за внатрешното уредување и работата, како и за начинот на вршењето на ветеринарна контрола во индустриските и експортните кланици (чл. 24 ст. 2);

— го ограничува или забранува увозот или транзитот од странство на добитокот, на производите од добиток и на суровините, како и на другите предмети со кои може да се пренесе заразата (чл. 29 ст. 2);

— го пропишува начинот и условите под кои можат да се искористуваат животинските трупози или нивните делови за технички цели (чл. 41 ст. 3);

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за внатрешни работи, мерките што треба да се применат на поголем број физички и правни лица на извесно подрачје (чл. 47 ст. 2)

— донесува поблиски прописи за контролата, пакувањето, прометот и употребата на цевивата, живите вакцини, дијагностичките средства и лековите за ветеринарна употреба (чл. 57 ст. 2).

— решава по жалбите против решенијата на сојузните ветеринарни инспектори (чл. 68 ст. 2)

4) Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— го ограничува или забранува увозот или транзитот низ Југославија на растенија од земјата во која се појавила опасна растениска болест или штетник, ако со меѓународен договор не е предвидено поинаку (чл. 22);

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за внатрешни работи, мерките што треба да се применат на неопределен број лица на извесно подрачје со цел да се спречат и отстранат растениските болести и штетници (чл. 33 ст. 3);

— решава по жалбите против решенијата на службеникот на Сојузната управа за заштита на растенијата овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата (чл. 56 ст. 2);

— донесува прописи за здравствената контрола при прометот на посадочен материјал и семенски стоки, за здравствената контрола при увозот, извозот и транзитот на растенија, за контролата на хемиските средства за заштита на растенија, за подигањето и работата на цијан-коморите (чл. 68 ст. 1);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, прописи за начинот на прегледот на пратките со растенија при увозот, извозот и транзитот (чл. 68 ст. 1)

5) Законот за прометот на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54)

— дава одобрение за увоз на сортна и селективна семенска стока (чл. 12 ст. 1);

— пропишува која семенска стока е сортна и несортна, односно селективна и обична; која мешавина на семенска стока е позволена; квалитетот на семенската стока, како и методите за испитување на нејзината здравствена состојба и квалитетот; начинот на пакувањето и означувањето на семенската стока; што се смета како продажба на семенска стока на мало; со кои квалификации мора да располага стручниот селскостопански и шумарски персонал за работите на семенарството; која исправа служи како доказ за сообраќајните и царинските органи дека семенската стока што се извезува им одговара на условите пропишани со овој закон (чл. 26 ст. 1).

6) Уредбата за контрола и промет на вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/47)

— ги определува уставите што ќе вршат анализа на увезените вештачки губриња (чл. 4 ст. 1 под б);

— дава одобрение за пуштање во промет на вештачки губриња увезени од странство (чл. 6);

— решава по жалбите против првостепените решенија донесени за наодот на увезеното вештачко губре (чл. 8)

7) Уредбата за организација на шумско-техничката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/49)

— ги пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, бојата, кројот и знаците на униформата за персоналот на шумско-техничката служба (чл. 5 ст. 1).

8) Уредбата за производството како и за купувањето на суров опиум од производителите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54)

— ги определува подрачјата на кои може да се произведува суров опиум (чл. 1)

9) Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55)

— пропишува, по предлог од Сојузната надворешнотрговска комора и од Сојузот на селскосто-

панските комори на ФНРЈ, со која стручна спрема мораат да располагаат лицата од чл. 11 ст. 1 (чл. 11 ст. 2).

— го утврдува текстот на свечената изјава што ја даваат стручните лица што ја вршат службата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз (чл. 12 ст. 1);

— ја пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, а по предлог од Сојузната надворешнотрговска комора, височината на надоместокот за трошоците на прегледот на одделни селскостопански производи (чл. 17 ст. 2);

— формира стручни комисии заради повремени проверка на работата на стручните лица и на стручните установи во вршењето на контролата на селскостопанските производи (чл. 19 ст. 1).

10) Одлуката за условите за продажба на трактори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55)

— определува, по предлог од Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, кои подрачја се сметаат за житородни (точ. 2 ст. 2).

11) Одлуката за надоместоците за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот, транзитот и внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— ги пропишува, со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, наградите на лицата што вршат здравствена контрола на растенијата од точ. I—IV од оваа одлука (точ. VI).

12) Одлуката за надоместоците за ветеринарни прегледи на добиток, на производи од добиток, на суровина и отпадоци при превозот со средства на јавниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55)

— ги пропишува, со согласност од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, наградите за лицата што вршат ветеринарно-санитарни прегледи од точ. I—III од оваа одлука (точ. V).

13) Правилникот за извршување на Уредбата за контролата и прометот на вештачките губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/47)

— издава дозвола и ги регистрира мешавините на вештачки губриња, како и на биолошки и други губриња (чл. 8);

— издава дозвола за увоз и за пуштање во промет на патентирани губриња, каталитички и биохемиски препарати и бактериолошки култури (чл. 14 ст. 1).

14) Наредбата за забрана на чистото сечење на шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/49)

— дава одобрение за чисто сечење на шумите на површини поголеми од 250 ха, по предлог од стручна комисија (точ. III)

15) Како и други управни работи во областа на селското стопанство и шумството, доколку според одредбите од оваа уредба не спаѓаат во надлежност на други сојузни органи на управата.

Член 11

I. Во надлежност на Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет се пренесуваат следните работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) **Законот за радиодифузните станици** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/55)

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, поблиски прописи за пријавата на радиоприемниците и за начинот на плаќање на радиопретплатата (чл. 43 ст. 2);

— донесува поблиски прописи за отстранувањето на радиодифузните смеќавања (чл. 44 ст. 4).

2) **Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— дава потврда на актите за оснивање на претпријатија во состав на Заедницата на стопан-

ските претпријатија на ПТТ што ќе ги донесе управниот одбор на Генералната дирекција на ПТТ со согласност од републичкиот извршен совет (чл. 16 ст. 1).

3) Уредбата за пристапот, пловидбата и престојот на странски јахти и спортски едрилици во крајбрежното море на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55)

— донесува решение со кое им се забранува на странските јахти од една или повеќе земји пристапот, пловидбата и престојот во крајбрежното море на ФНРЈ кога тоа го бара државниот интерес (чл. 14)

4) Ги определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, како и патничките тарифи на железничкиот, поморскиот, речниот, езерскиот и воздушниот сообраќај (Заклучок на Сојузниот извршен совет за овластување Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да решава определени работи од надлежноста на Сојузниот извршен совет, од 8 јули 1955 година — точ. 49 и др. прописи).

5) Ги определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет и од Државниот секретаријат за работи на финансиите, стоковните тарифи за железничкиот, поморскиот, речниот, езерскиот и воздушниот сообраќај, како и тарифите за претоварни и други услуги (Заклучок на Сојузниот извршен совет за овластување Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да решава определени работи од надлежноста на Сојузниот извршен совет од 8 јули 1955 година — точ. 51 и др. прописи).

6) Од досегашната надлежност на укинатиот сојузен Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Уредбата за лучките накнади („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/47)

— ги менува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, пропишаните тарифни ставови на лучките надоместоци и за одделни луки пропишува поединечни тарифни ставови што отстапуваат од општите ставови (чл. 15).

2) Уредбата за баждарење на поморските бродови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифи на надоместоците за баждарење на поморските бродови (чл. 8).

3) Уредбата за поморската пилотажа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/49)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифа за услугите на пилотажа (чл. 7);

— ја пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, височината на процентот што се уплатува во хазарискиот фонд (чл. 11)

4) Уредбата за посадата на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 80/49)

— дозволува, со согласност од Државниот секретаријат за надворешни работи, како членови на посадата да се укрцаат и странски државјани (чл. 5).

5) Уредбата за утврдување способноста за пловидба на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50)

— ја пропишува со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифата на надоместоците за извршениот преглед на бродови, на дел од брод, на опрема и на уреди (чл. 10)

6) Уредбата за уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/51)

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за надворешни работи, решение за уписот на бродови од странска сопственост (чл. 2 ст. 2).

7) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телефони и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— дава согласност на техничките прописи за вршењето на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, доколку се однесува и на стопанските претпријатија надвор од Заедницата или на установите и граѓаните, што ги донесува Генералниот директор во рамките на сојузните прописи (чл. 47);

— заедно со Државниот секретаријат за работи на финансиите му дава согласност на управниот одбор на Генералната дирекција на ПТТ за донесување поблиски прописи за формирањето на фондови во Заедницата на ПТТ и за нивното користење (чл. 75 ст. 4);

— определува ревизијата на проектите на инвестиции на телеграфско-телефонските објекти да ја вршат комисиите од чл. 79 ст. 2 од уредбата наместо органите надлежни според општите прописи за ревизија на проектите (чл. 80).

8) Уредбата за оснивање Југословенски регистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49, 26/51 и 16/55)

— ја пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифата според која Регистарот ги наплатува надоместоците за сторение услуги (чл. 9).

9) Правилникот за влечење на бродовите во поморските луки на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50)

Пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, тарифа за услуги на влечење (чл. 6 ст. 1).

10) Одлуката за давање одобрение за ваѓање од крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети на општествената сопственост без определен орган на управувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54)

— со Државниот секретаријат за работи на финансиите дава согласност на постапката што ја пропишува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај според која ќе се врши јавно наддавање за ваѓање на потонати предмети (точ. 3 ст. 6).

11) Правилата за организацијата и редот во зимовниците на реките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 87/47)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, надоместоци за употреба на зимовниците (точ. V).

12) како и други управни работи во областа на сообраќајот и врските, доколку според одредбите на оваа уредба не спаѓаат во надлежност на другите сојузни органи на управата.

в) Од досегашната надлежност на укинатиот сојузен Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет:

1) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телефони и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет дава согласност за поблиски прописи што ги донесува Генералниот директор за тоа под кои услови и на кој начин можат да се склучуваат договори за работен однос со лица што не се запослени со полно редовно работно време (чл. 50)

2) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53)

— со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи дава согласност на сообраќајно-техничките прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот што ги донесува Генералниот директор на ЈЖ (чл. 27);

— решава по жалбите против одлуките на управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ (чл. 97);

— со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет дава согласност на поблиски прописи за дисциплинската одговорност и за дисциплинската постапка што ги пропишува управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ (чл. 111);

— со Државниот секретаријат за работи на финансиите му дава согласност на управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ за донесување побли-

ски прописи за постапката за надоместок на штетата (чл. 120).

г) Од досегашната надлежност на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— издава дозволи за подигање и работа на предавните радиостаници, им доделува фреквенции и позивни знаци на овие станици и врши контрола на употребата на доделените фреквенции и позивни знаци (чл. 43 ст. 2 точ. 8).

II. Во надлежност на Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет се ставаат и следните работи:

1) издава, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, дозволи за подигање, пресметување и работа на емисионите радиостаници;

2) ја определува фреквенциите, позивните знаци и јачината на емисионите радиостаници;

3) ја ускладува работата на емисионите радиостаници со цел за отстранување на смеќавањата на радиосообраќајот и решава за мерките за отстранување на тие смеќавања;

4) води евиденција за емисионите радиостаници, во земјата и врши контрола над нивната работа во поглед на придржувањето за прописите што го регулираат радиосообраќајот.

Член 12

I. Во надлежност на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет се пренесуваат следните работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) **Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50 и 4/51)

— дава согласност на поблиски прописи за спроведување социјалното осигурување за осигурениците наведени во ст. 4, што ги донесува Сојузниот завод за социјално осигурување (чл. 5 ст. 5).

2) **Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54)

— го определува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите — најмалиот износ на приходи на членовите на фамилиите, достаточен за издршка (чл. 13);

— ја определува постапката за испраќање на осигурени лица на лекување во странство (чл. 58).

3) **Уредбата за заснивање и престанок на работните односи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48),

— ги определува, по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, категориите на работниците (наместениците) со кои мора да се склучи писмен договор за работа, освен оние во чл. 3 ст. 1 (чл. 3 ст. 2);

— го определува, по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, најкусиот срок за траење на договор за работа за некои категории работници (чл. 6 ст. 2).

4) **Уредбата за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците во државните претпријатија, надлежства и установи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/49 и 41/50)

— издава, со согласност од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, упатство за примена на одредбата на чл. 24 ст. 1 спрема работниците запослени во претпријатијата и установите на занужни и други општествени организации (чл. 24 ст. 2);

— издава, по претходно прибавеното мислење од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, општо упатство за донесување работен ред (чл. 25).

5) **Уредбата за работните книшки** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/52)

— пропишува образец за работната книшка (чл. 3 ст. 1);

— издава поблиски прописи за заменување на работната книшка (чл. 15)

6) **Уредбата за организацијата на службата за посредување на трудот** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52)

— издава општи упатства за работата на бирото за посредување на трудот и состава извештај за движењето на запосленоста на подрачјето на ФНРЈ (чл. 13 ст. 1).

7) **Уредбата за забрана на запослување жени и младиња на определени работи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52 и 27/52)

— донесува прописи за задачите на комисијата од чл. 2 на оваа уредба (чл. 11).

8) **Уредбата за социјалното осигурување на воените лица** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53)

— му дава, со Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, согласност на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана на пропишување во кои случаи и под кои услови ќе се смета болеста како несреќа при работа (чл. 9 ст. 2).

9) **Уредбата за социјалното осигурување на службениците во ресорот на внатрешните работи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53)

— му дава, со Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, согласност на Државниот секретар за внатрешни работи на пропишување која болест и под кои услови се смета како несреќа при работа (чл. 5).

10) **Уредбата за здобивање со правото на пензија и инвалиднина на осигурениците запослени на тешки работи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— определува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите на соодветната гранка на управата и од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, со посебни решенија кои запослувања се сметаат како тешки работи (чл. 1 ст. 2);

— пропишува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од соодветната гранка на управата, а по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, кое време на запослување поминато на тешки работи се смета како полни години на пензискиот стаж (чл. 3 ст. 2);

— пропишува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат соодветните гранки на управата а по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, за кој период на ефективно запослување на одделни тешки работи старосната граница се намалува за по една година (чл. 4 ст. 3)

11) **Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54)

— со секретарот за народно здравје на Сојузниот извршен совет му дава согласност на Сојузниот завод за социјално осигурување да ја пропише формата на здравствената легитимација, како и срокот за нејзиното издавање и начинот на употреба (чл. 65);

— му дава согласност на Сојузниот завод за социјално осигурување да пропише упатства за прибирање потребни статистички податоци за водење на пропишаната евиденција и образци за евиденција (чл. 74)

12) **Одлуката за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

— донесува со согласност од Комитетот за надворешна трговија, прописи за платите на работниците и службениците што се запослени на инвестициони работи во странство (точ. 9).

13) Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56)

— пропишува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, што се смета како прекин на работата во смисла на точ. 6 од овој член за кој се исплатува надоместок на платата, како и под кои услови можат да се признаат извршените исплати (чл. 16 ст. 2).

14) Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56)

— пропишува правилник за работата на арбитражните комисии (чл. 15 ст. 5);

— издава упатство за податоците што треба да ги содржи документацијата за нивото на тарифните ставови во тарифниот правилник (чл. 18 ст. 2);

— го пропишува општиот метод за искажување на тарифните ставови во тарифниот правилник (чл. 22 ст. 3);

— пропишува упатство според кое стопанските организации се должни на комисиите за плати да им доставуваат извештаи за податоците од чл. 43 ст. 1 (чл. 43 ст. 2);

— донесува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, упатство за височината на аконтациите за плати во смисла на чл. 55 ст. 1 и 2 (чл. 55 ст. 3).

15) Одлуката за забрана на ноќната работа на младината во индустријата, градежништвото и сообраќајот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55)

— донесува одлука за временото отстапување од забраната на ноќната работа на младината во смисла на точ. 2 под в, по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија и од Сојузната индустриска комора односно од Сојузната градежна комора (точ. 5 ст. 1).

16) Одлуката за забрана на ноќната работа на жените запослени во индустријата и во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56)

— решава за временото отстапување од забраната на ноќната работа на жените во смисла на точ. II под 3, по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија и од соодветната сојузна комора односно сојузот на коморите (точ. IV ст. 1).

7) Одлуката за унапредување на хигиенската и техничката заштита при работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55)

— пропишува, со согласност од државниот секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од соодветната област на стопанството, правилници за хигиенските и техничките заштитни мерки при работата, за заштитните мерки и уредите, за обврските на стопанските организации односно на одговорните лица и за обврските на работниците и на друг запослен персонал да се придржуваат за тие мерки и за другите мерки во врска со хигиенската и техничката заштита при работата, како и упатства и објаснувања за примена на оваа одлука.

18) Упатството за водене евиденција и статистика на повредите предизвикани од несреќни случаи на работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52)

— пропишува, со согласност со Секретаријатот за народно здравје и со Сојузниот завод за социјално осигурување, образци за извештаи за повредите при несреќни случаи.

б) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство

Уредбата за учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52)

— пропишува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, со кои работи и стручно знаење треба да овладеа ученикот во поодделна година на

учење за одделни занаети или група сродни занимања односно занаети (чл. 8);

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за просвета на Сојузниот извршен совет, кои занимања односно занаети можат да се изучуваат како и минимумот за траење на учењето за одделни занимања односно занаети (чл. 13 ст. 2);

— определува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, покусо траење на практичната работа за занимањата односно занаетите кај кои работите се вршат под посебни услови на работата, а во смисла на прописите за работниците на тие работи (чл. 14 ст. 3);

— донесува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, дополнителни прописи ако најде дека прописите од претходниот став не се во согласност со потребите на стопанството (чл. 26 ст. 2);

— донесува поблиски прописи за примена на оваа уредба во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет (чл. 35).

в) Од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет:

1) Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— заедно со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и дава согласност на Генералната дирекција на донесувањето поблиски прописи за склучување договори за работни односи со лица што не се запослени со полно работно време (чл. 50).

2) Одлуката за запослување стручњаци-странски државјани и за обезбедување девизни средства за извршување на објектите од договорот за работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 8/56)

— им дава, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите, дозвола на државните органи и установи како и на установите со самостојно финансирање, за размена на стручњаци (инженери техничари, професори, студенти и др.) (точ. IX ст. 2).

II. Во надлежност на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет се ставаат и следните работи:

1) донесува прописи за стручната спрема и стручните испити за работниците и службениците во стопанските организации, за чие донесување со досегашните прописи биле овластени други сојузни органи, како и воопшто да донесува прописи за стручната спрема и стручните испити за работниците и службениците во стопанските организации. Овие прописи Секретаријатот ги донесува со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од соодветната област на стопанството;

2) заедно со државниот секретаријат односно со секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од соодветната област на стопанството, дава согласност на прописите за стручната спрема и стручните испити за работниците и службениците во стопанските организации, што ги донесуваат стопанските организации или стопанските комори, кога за донесувањето на такви прописи е предвидена согласност од сојузните органи. Согласност на прописите за стручната спрема и стручните испити за службениците на Генералната дирекција и дирекциите на Југословенските железници и на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните ја дава Секретаријатот за трудот во спогодба со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

3) определува, со согласност од државниот секретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од

со одветната гранка на управата а по претходно при-
бавеното мислење од Централното веќе на Сојузот
на синдикатите на Југославија, за кои работи и кол-
ку изнесува скусеното редовно работно време кога
тоа го бараат условите или тежината на работата;

4) определува кое време се смета во работен стаж
за здобивање со правото на платен годишен одмор
и под кои услови времето на отсутност од работата
се засметува во годишниот одмор односно во вре-
мето на болување што не се засметува во траењето
на годишниот одмор.

Член 13

Во надлежност на Секретаријатот за просвета
и култура на Сојузниот извршен совет се пренесу-
ваат следните работи.

Од досегашната надлежност на Сојузниот извр-
шен совет.

1) Законот за данокот на приходите од автор-
ските права и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54)
— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансите, упатства за
управување со фондот за унапредување на култур-
ните дејности (чл. 24 ст. 2)

2) Основниот закон за стипендиите („Службен
лист на ФНРЈ“, бр. 32/55)

— ги определува државните органи или уста-
нови преку кои државјаните на ФНРЈ ќе примаат
стипендии од странски даватели (чл. 14).

3) Уредбата за пренесување работите на автор-
ско-правното застапување и посредување на сојузите
и здруженијата на авторите („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 58/50)

— врши надзор над работата на сојузите и
здруженијата на авторите во поглед на авторско-
правното застапување и посредување (чл. 4).

4) Уредбата за Институтот за напоредно право
 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55)

— го потврдува изборот на научните и стручни-
те соработници што го врши Советот на Институтот
(чл. 6 ст. 2).

5) Одлуката за овластување Одборот за просвета
да донесува решенија по работите од надлежноста
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 29/54)

— го определува, со согласност од Сојузниот
извршен совет, рангот на школите, курсевите и
испитите (точ. 1 под 1);

— го одобрува извозот на заштитените подвижни
споменици на културата (точ. 1 под 2);

— го потврдува изборот на сојузните службени-
ци во просветно-научната служба (точ. 1 под 5);

— дава согласност на правилата за вршење на
работите на авторско-правното застапување и по-
средување, што ги донесуваат сојузите на авторите
(точ. 1 под 6).

6) Општото упатство за авторските хонорари за
изведување и прикажување на книжевни и умет-
нички творби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/52)

— дава согласност на прописите што ги донесу-
ваат организациите на авторите за поделба на автор-
ските хонорари (точ. VIII ст. 2).

Член 14

Во надлежност на Секретаријатот за народно
здравје на Сојузниот извршен совет се пренесуваат
сите работи од областа на народното здравје од до-
сегашната надлежност на укинатиот Секретаријат
за народно здравје и социјална политика на Соју-
зниот извршен совет, како и следните работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот
извршен совет:

1) Општиот закон за спречување и отклонување
на заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр.
37/48)

— ја пропишува пријавата и на други заразни
болести (чл. 12);

— наредува задолжително издвојување на ли-
цата разболени од други заразни болести и сместу-
вање во болница (чл. 14).

2) Уредбата за отклонување на половите бо-
лести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 99/48 и 56/51)
— ги пропишува начинот на евиденција (чл. 12)
и општите упатства за пријава, преглед и лекување
(чл. 18).

3) Уредбата за отклонувањето на трахома („Слу-
жбен лист на ФНРЈ“, бр. 99/48 и 56/51)

— ги пропишува начинот на евиденција (чл. 13)
и поблиските упатства за пријавување (чл. 15).

4) Уредбата за регулирање на производството и
прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ“, бр.
40/50)

— донесува решенија за тоа што се смета за
отров (чл. 1).

5) Уредбата за попис и проценка на основните
средства на здравствените установи („Службен лист
на ФНРЈ“, бр. 49/54)

— го определува бројот на членови на Сојузната
комисија за проценка на основните средства на
здравствените установи и ги именува нејзините чле-
нови (чл. 3 ст. 2).

6) Уредбата за спроведување на Законот за
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54)

— заедно со Секретаријатот за трудот на Соју-
зниот извршен совет дава согласност на одлуката на
сојузниот завод за социјално осигурување за фор-
мата на здравствената легитимација, за рокот на
нејзиното издавање и за начинот на употребата
(чл. 65).

7) Одлуката за издавање исправи за својството
на граѓанска болница во војна и за својството на гра-
ѓанско лице во таква болница („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 7/55)

— ги определува образците за исправи од точ. 1,
за легитимација од точ. 2 ст. 1 и лентата и формата
на мигот од точ. 3 на оваа одлука (точ. 4);

— ги пропишува техничките упатства за водење
евиденција за издадените исправи и легитимацији
(точ. 7 ст. 2)

8) Правилникот за пренесување мртвови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ“, бр. 55/48)

— го утврдува образецот за спроводница (чл. 4).

9) Правилникот за специјализацијата на санит-
арните инженери („Службен лист на ФНРЈ“, бр.
53/52)

— донесува, во согласност со Секретаријатот за
општа управа на Сојузниот извршен совет, прописи
за стручните граѓани и подграѓани за специјализа-
ција на санитарните инженери и за определување
траењето на специјализацијата (чл. 3);

— донесува, на предлог од стручната комисија,
решенија за признавање специјализацијата на ли-
цата што таа ја завршиле во странство или што се
истакнале во работата (чл. 16 ст. 2).

10) Наредбата за бележење против туберкулоза
 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/50 и 46/51)

— го пропишува, на предлог од Сојузниот завод
за народно здравје, образецот за евиденција (точ. 11).

б) Од досегашната надлежност на Сојузниот за-
вод за народно здравје:

Уредбата за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54)

— ги определува, на предлог од Сојузниот завод
за народно здравје и со согласност од Сојузниот
завод за социјално осигурување, индикациите за
заботехничка помош и потребата од протези и орто-
педски помагала (чл. 13 и 16);

— ги определува, на предлог од Сојузниот завод
за народно здравје и со согласност од Сојузниот
завод за социјално осигурување, индикациите и
контраиндикациите за лекување во природни леку-
валишта, како и условите што треба да ги исполнат
одделни објекти во природните лекувалишта за да
може во нив да се испраќаат осигурени лица (чл. 23);

— пропишува, со согласност од Сојузниот завод
за социјално осигурување, упатства за пропишување
лекови и за поставка за издавање лекови од страна

на апотеките, како и образецот за рецепт (чл. 24 ст. 4);

— ги определува, на предлог од Сојузниот завод за народно здравје и со согласност од Сојузниот завод за социјално осигурување, формата и содржината на здравствениот картон и на лекарскиот дневник и начинот на нивното водење (чл. 67).

Член 15

Во надлежност на Секретаријатот за социјална заштита на Сојузниот извршен совет се пренесуваат сите работи во областа на социјалната заштита од досегашната надлежност на укинатиот Секретаријат за народно здравје и социјална политика на Сојузниот извршен совет, како и работите од досегашната надлежност на укинатата Комисија за прашањата на иселениците што се однесуваат на заштитата на иселениците во земјата, како и следната работа од надлежноста на Сојузниот извршен совет;

Законот за воените инвалиди од војната („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/50)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за лекувањето и за давањето на протези на воените инвалиди од војната (чл. 18 ст. 4).

Член 16

Во надлежност на Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет се пренесуваат од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет следните работи:

1) **Законот за заверување потписи, ракописи и преписи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/47)

— донесува поблиски прописи за формата на уписникот и упатства за спроведување на овој закон (чл. 18).

2) **Кривичниот законик** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/51)

— поднесува барање за кривично гонење (чл. 95 ст. 2).

3) **Законикот за кривичната постапка** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/53)

— им дава упатства на судовите за постапување по молбите на странски органи во случајот од чл. 453 ст. 2 на овој законик.

4) **Законот за судовите** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54)

— го утврдува постоењето на условите од чл. 91 ст. 1 алинеја 2, 3 и 4 за престанок на службата на судиите на Сојузниот врховен суд (чл. 92 ст. 1).

5) **Законот за стопанските судови** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54)

— го утврдува постоењето на условите од чл. 71 ст. 1 алинеја 2, 3 и 4 за престанок на службата на судиите на Врховниот стопански суд (чл. 72 ст. 1).

6) **Законот за наследувањето** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/55)

— дава објаснежија за постоењето на взаемност во случај на исправање оставината на странски државјанин (чл. 189 ст. 3).

7) **Уредбата за изградба ставбени згради на работниците и службениците** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51)

— донесува прописи за начинот на укинување во земјишните книги на зградите и становите изградени под условите од оваа уредба (чл. 19).

8) **Одлуката за пренесување работите од меѓународна правна помош на Државниот секретаријат за надворешни работи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/53)

— врши работи од ставот 2 одделот II на оваа одлука.

9) **Одлуката за регистрација на стопанските организации** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет, упатство за регистрација на стопанските организации (точ. 4).

Член 17

Во надлежност на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет се пренесуваат следните работи од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/55)

— определува сите радиостаници да пренесуваат дел од програмата од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија како целост (чл. 10 ст. 2);

— ги определува радиодифузните станици што можат да даваат радиодифузна програма наменета за странство (чл. 19),

— го запира емитувањето на определена точка од програмата или определен вид емисија, ако нивната содржина им е спротивна на меѓународните спогодби и конвенции, на други меѓународни обврски на Југославија или на одржувањето на нормални односи со другите земји (чл. 47 ст. 1 точ. 2).

Член 18

1) Во надлежност на Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет се пренесуваат од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет сите работи што се однесуваат на спроведувањето на сојузните прописи за организацијата на сојузните органи и установи, на службеничките односи и на стручното образование на службениците на државните органи и установи, на систематизацијата, на унапредувањето на државната администрација и на административното работење, и другите работи на општата управа, освен работите од чл. 2--7 од Уредбата за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет, како и следните работи:

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) **Основниот закон за бракот** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/46 и 18/55)

— донесува поблиски одредби за работата на државните органи при склучувањето на брак (чл. 97а).

2) **Основната уредба за установите со самостојно финансирање** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53)

— со Државниот секретаријат за работи на финансиите дава согласност на правилата на установите со самостојно финансирање (чл. 19).

3) **Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— ги установува дополнителните плати за одделни работни места за службениците на сојузните органи (чл. 9)

4) **Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55)

— му дава согласност на заводот за донесување правилник за стручната спрема на службениците на заводот (чл. 30 ст. 2).

5) **Уредбата за платите на судиите и стручните соработници во судовите** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за дополнителните плати за стручни соработници во Сојузниот врховен суд и во Врховниот стопански суд (чл. 17 ст. 2).

6) **Решението за оенивање Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања** („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55)

— со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет дава согласност на прописите за работењето и внатрешната организација на заводот (точ. 7).

б) Од досегашната надлежност на Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет:

1) Уредбата за повластиците на носителите на Орденот народен херој („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55)

— ја спроведува постапката за губење правото на повластица на член на фамилијата на умрено одликувано лице и донесува решение за тоа (чл. 8 ст. 2).

2) Уредбата за повластиците на носителите на Орденот Караѓорѓева звезда со мечеви, на орденот Белиот орел со мечеви и на Златната медаља на Обилиќ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55)

— донесува решение за повластиците од оваа уредба.

II. Во надлежност на Секретаријатот за општа управа се ставаат следните работи:

1) може да ја менува, со согласност од Сојузниот извршен совет, систематизацијата на работните места во сојузните органи на управата и во установите, што е утврдена со прописите на Сојузниот извршен совет, и тоа во рамките на овластувањата определени со тие прописи;

2) може, со согласност од Сојузниот извршен совет, да установе дополнителни плати за нови работни места и да врши поединечни измени во поглед на височината на дополнителните плати за одделни работни места во сојузните органи на управата, освен во државните секретаријати и во установите, а кои се утврдени со прописите на Сојузниот извршен совет.

3) донесува прописи за стручното образование, за приправничката вежба и за полагањето на стручните испити за службениците на државните органи и установи и други прописи за службеничките односи за чие донесување е овластен Сојузниот извршен совет или укинатиот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет, како и воопшто прописи за стручното образование, за приправничката вежба и за полагањето на стручните испити за службениците на државните органи и установи. Прописите за стручното образование за приправничката вежба и за полагањето на стручните испити секретаријатот ги донесува со согласност од државниот секретаријат или од друг сојузен орган на управата во чии делокруг спаѓаат работите од соодветната гранка односно област на управата;

4) дава, заедно со Државниот секретаријат за работи на финансите и со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, согласност на прописите за службената облека кои, во рамките на прописите на Сојузниот извршен совет, ги донесуваат сојузните органи на управата, како и установите и организациите над кои надзорот го вршат сојузните органи.

Член 19

Во надлежност на Сојузната управа за заштита на растенијата се пренесуваат следните работи од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— го прогласува за заразено она подрачје на кое ќе се појави опасна растениска болест или штетник предвиден со сојузен пропис (чл. 15);

— го забранува извезувањето на определени видови растенија од подрачјето што со сојузните прописи е прогласено за заразено за времето додека постои опасност од тие растениски болести или штетници (чл. 18 ст. 2);

— ги пропишува условите под кои растението заразено со опасна болест или штетник, како и растението за кое се сомнева дека е заразено со некаква болест или штетник, може по исклучок од одредбите на чл. 6 од овој закон да се пушта во промет со цел на индустриска преработка или за научни цели и за широка потрошувачка (чл. 19);

— ги пропишува случаите во кои пратките од чл. 23 ст. 1 подлежат на задолжителен преглед (чл. 23 ст. 2);

— наредува групно отстранување на опасните растениски болести и штетници, како и на другите растениски болести и штетници што ќе се појават во поголема мерка на пошироко подрачје (чл. 29 ст. 1);

— ги пропишува условите за прометот на средства за заштита на растенијата од чл. 40 ст. 3 (член 41).

2) Наредбата за сузбивање компировања златица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/47)

— ги пропишува условите за прометот на компир и на селскостопански култури од фамилијата на помошнички од заразениите подрачја, како и потребните карантински мерки (точ. 9 ст. 2).

Член 20

Во надлежност на Сојузната управа за работи на ветеринарството се пренесуваат следните работи од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство:

1) Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— пропишува во кои случаи и под кои услови околински ветеринарен инспектор може да дозволи животни, производи од животни, суровини и отпадоци од чл. 11 ст. 1 да можат да се пуштаат во промет (чл. 11 ст. 2);

— формира екипи на ветеринари и на друг ветеринарен персонал и го упатува на работа во определено подрачје со цел на сузбивање на чумата кај говедата, литавката и шапот, како и му поднесува барање на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана за упатување воени единици заради блокирање на заразеното подрачје (чл. 13);

— го пропишува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, начинот за дезинфикување превозните средства на јавниот сообраќај (чл. 18 ст. 3);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, поблиски прописи за ветеринарниот преглед од чл. 22 и 26 ст. 1 и 2 (чл. 26 ст. 3);

— ги определува границите на заразеното и загрозеното подрачје (чл. 40)

2) Одлуката за примена на вештачкото осеменување во сточарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55)

— врши стручен надзор над стручната работа на станиците за вештачко осеменување на добитокот (точ. 6).

Член 21

Во надлежност на Сојузната управа за патишта се пренесуваат од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство сите управни работи во врска со изградбата и одржувањето на патиштата и со патниот сообраќај.

Член 22

I. Во надлежност на Управата за поморство и речен сообраќај се пренесуваат од досегашната надлежност на укинатиот Државен секретаријат за работи на народното стопанство следните работи:

1) Уредбата за задолжителното осигурување на патниците на поморските бродови против несреќен случај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/48 и 63/49)

— дава мислење, во случај на сомнение, дали бродот според важечките прописи е определен за превоз на патници или не е (чл. 1 став 2).

2) Уредбата за поморската пилотажа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/49)

— ги определува подрачјата (зоните) на крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија односно луците и лучките подрачја во кои за определен вид и категорија бродови е задолжително крајбрежното односно лучкото пилотирање (чл. 5).

3) Уредбата за посадата на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 80/49)

— пропишува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, кои видови работи (функции) постојат на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ (чл. 2).

4) Правилникот за извршување на Уредбата за поморска пилотажа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 91/49)

— донесува решеније за осивање и укинување на пилотските станици (чл. 3 ст. 1);

— го пропишува начинот за воспоставување врска меѓу бродовите што ќе се пилотираат и пилотскиот брод, пилотската станица односно лучката капетанија при крајбрежното и лучкото пилотирање (чл. 12 и 20);

— го определува местото за укрцување односно искрцување на пилоти при дојдувачкото, заминувачкото и тргнувачкото крајбрежно пилотирање (чл. 13) и при дојдувачкото и заминувачкото лучко пилотирање (чл. 18).

5) Правилникот за истакнувањето и за весњето на знамето на трговската морнарица и на бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ и на знаковите на бродовите на трговската морнарица и на бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/50 прилог 7)

— им дава на бродовите на трговската морнарица односно на бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ одобрение да можат да го веат и посебниот знак на претпријатието на кое му припаѓаат (чл. 9)

6) Уредбата за утврдување способноста за пловидба на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50)

— донесува правилник, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со кој ги пропишува условите за утврдување способноста за пловидба на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ до 10 БРТ (чл. 2 став 2);

— му доверува вршење на одделни видови работи во врска со прегледот на бродовите на југословенскиот регистар на бродовите (чл. 3 ст. 2);

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, правилници за градбата и уредите на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ, како и други поблиски прописи за извршување на оваа уредба (чл. 19).

7) Уредбата за уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/51)

— донесува поблиски прописи за давање и промена на имињата на бродовите односно ознаките на техничките пловни објекти и на чамците, како и за определување луката на припадноста (чл. 16 ст. 5);

— определува кој орган на поморската управа ќе го води уписникот на бродовите за долга пловидба и за голема крајбрежна пловидба (чл. 17 став 1).

8) Правилата за организацијата и работата во зимовниците на реките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 87/47)

— ги прогласува новоуредените зимовници (точ. 1 ст. 3).

II. Се овластува Управата за поморство и речен сообраќај:

1) со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет да донесува правилници за извршување на прописите на Сојузниот извршен совет со кои се осигурува безбедноста на сообраќајот и заштитата на човечките животи на море и на внатрешни пловни патишта, како и во областите што не се уредени со закони, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да донесува правилници, наредби и упатства со кои се осигурува безбедноста на сообраќајот и заштитата на човечките животи

на море и на внатрешни пловни патишта, и со тие прописи да може да устоковува за граѓаните, установите и организациите обврски што не се уредени со закон;

2) да донесе решение за измена и дополнување на Решението за најмалиот број на посадата на речните пловила.

Член 23

Во надлежност на Управата за цивилно воздухопловство се ставаат следниве работи:

1) решава, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет за отворање и исклучување од употреба на воздухопловните пристаништа за цивилен воздушен сообраќај, за осивање и укинување на управата на воздухопловните пристаништа;

2) ги определува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и од Државниот секретаријат за внатрешни работи, линиите во меѓународниот и внатрешниот јавен воздушен сообраќај, што во интерес на јавниот сообраќај мораат да се одржуваат;

3) врши, со согласност од Државниот секретаријат за внатрешни работи категоријата на аеродромите, хидродромите и пристаништата за хеликоптери.

Член 24

Во надлежност на Комисијата за лекови се пренесуваат следниве работи од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет:

1) Законот за опојните дроги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/50)

— ги пропишува условите за производство на кокалинсјето (чл. 4).

2) Правилникот за бележење против дифтерија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/49)

— ги објавува препаратите што се наоѓаат во употреба и начинот на нивната примена (чл. 6 ст. 3).

Член 25

Сојузните државни секретаријати можат, во рамките на својот делокруг и овластенијата за донесување прописи, што им се определени со Законот за државната управа, да донесуваат поблиски прописи за извршувањето на уредбите и на другите прописи на Сојузниот извршен совет за чие донесување е овластен Сојузниот извршен совет. Ако прашањето за кое треба да се донесе пропис спаѓа во делокруг на два или повеќе државни секретаријати, тие овие прописи ќе ги донесат спогодбено.

Член 26

Од досегашната надлежност на Сојузниот извршен совет односно на републичките извршни совети се пренесуваат во надлежност на соодветниот државен секретаријат односно секретаријат на извршниот совет донесувањето на правила и давањето согласност на правилата на установите со самостојно финансирање, како и донесувањето на прописи за организацијата на тие установи. Прописите за организацијата и правилата ги донесува односно дава согласност на правилата државниот секретаријат односно секретаријатот на извршниот совет во чии делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на соодветната установа со согласност од надлежниот државен секретаријат за работи на финансите и од секретаријатот за општа управа на извршниот совет.

Член 27

Старшините на сојузните органи на управата и на установите што ги основале сојузни органи на управата, што имаат право на наредбодавец, се овластени, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансите, да ја менуваат намената односно височината на средствата предвидени во буџетот меѓу партиите од иста глава, но не можат да вршат измени меѓу средствата наменети за лични и средствата наменети за материјални расходи.

Член 28

Сојузните државни секретаријати и Комитетот за надворешна трговија можат, со согласност од Сојузниот извршен совет а по претходно прибавеного мислење од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, да установуваат дополнителни плати за нови работни места и да вршат поединечни измени во поглед на височината на дополнителните плати, што се утврдени со одлука на Сојузниот извршен совет, за одделни работни места во државниот секретаријат односно во Комитетот.

Член 29

Сојузните државни секретаријати и другите сојузни органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на установите со самостојно финансирање и на другите установи што ги осниваат сојузни органи, даваат свое мислење за утврдувањето на систематизацијата на работните места во тие установи.

Техничките услови за оснивање установи со самостојно финансирање во народниот одбор, како и условите во поглед на стручноста на персоналот на тие установи, можат да ги пропишат сојузниот државен секретаријат и другите сојузни органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на тие установи.

Член 30

Сојузните органи на управата што со досегашните прописи беа овластени да донесуваат прописи за буџетските и другите фондови, како и да донесуваат правила за тие фондови, ги донесуваат тие прописи и правила со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 31

Ако врз основа на одредбите од чл. 34 во врска со чл. 9—13 и 16—28 од Законот за сојузните органи на управата и на одредбите од чл. 2—30 од оваа уредба не може да се утврди кој од постојните сојузни органи на управата е надлежен за определена работа, Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет ќе даде објаснение за тоа кој орган е надлежен за таа работа.

Ако некој од заинтересираните сојузни органи на управата не се согласи со објаснението од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, спорното прашање го решава Сојузниот извршен совет.

Член 32

Сојузните органи на управата во чија надлежност со одредбите од оваа уредба се пренесени одделни управни работи, тие работи ги вршат под условите и на начинот определен со прописите со кои тие работи се регулирани.

Член 33

1) Во надлежност на соодветниот републички државен секретаријат односно секретаријат на републичкиот извршен совет се пренесуваат следните работи што со сојузните закони и други сојузни прописи се ставени во надлежност на републичкиот извршен совет:

— наредува забрана на одгледување одделни селскостопански и шумски култури за определено време, ако постои веројатност дека на тој начин наполно ќе се отстрани опасната растениска болест или штетник (чл. 31).

2) Законот за прометот со земјишта и згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— им продава на приватни лица станбени згради со повеќе од два стана (чл. 35).

За склучување договор од чл. 32 и 33 на овој закон не е потребна согласност од Сојузниот извршен совет.

3) Законот за судовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54)

— го утврдува постоењето на условите за престанок на службата на судиите на републичките врховни судови (чл. 92 ст. 1);

— донесува поблиски прописи за назначување на канцелариски и помошни службеници на судовите, освен на Сојузниот врховен суд (чл. 104 ст. 3).

4) Законот за стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54)

— го утврдува постоењето на условите за престанок на службата на судиите на вишиот стопански суд (чл. 72 ст. 1);

— донесува поблиски прописи за назначувањето на канцелариски и помошни службеници на стопанските судови, освен на Врховниот стопански суд (чл. 83 ст. 2).

5) Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/55)

— донесува прописи со кои се утврдува начинот за објавување на годишните извештаи и на програмата на публикациите (чл. 6).

6) Општиот закон за уредување на општините и околините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55)

— ги пропишува сроковите во кои комисијата за избори и именување односно персоналната комисија повторно ќе распише конкурс за работните места што се пополниети времено со службеници што не ги исполнуваат предвидените услови во поглед на стручната спрема (чл. 41 ст. 2).

7) Основниот закон за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55)

— решава по жалбите против решенијата што ги донесува факултетскиот совет за избор на стипендисти (чл. 33).

8) Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55)

— именува една третинка од членовите на комисијата која распишува конкурс за назначување директори за определени претпријатија (чл. 10 ст. 1);

— формира посебни комисии, за претпријатијата што ќе ги определи, што донесуваат решение за назначување директори, ако претходно народниот одбор ќе се согласи со предлогот од комисијата и по повторниот конкурс (чл. 10 ст. 3).

9) Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56)

— донесува тримесечни планови и одлука за воведување месечни планови (чл. 48 и 49).

10) Уредбата за катастарот на земјиштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 23/56)

— го решава спорот за границите на катастарските општини кога се во прашање границите меѓу две околини (чл. 11 ст. 2);

— именува членови на републичката комисија за утврдување на катастарскиот приход (чл. 34 ст. 1).

11) Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— назначува инспектори на републичкиот финансиски инспекторат (чл. 5 ст. 2).

12) Уредбата за инспекцијата на пазариштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53)

— назначува инспектори на републичкиот пазаришен инспекторат (чл. 5 ст. 2)

13) Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53)

— определува принудна управа на претпријатието кога извршниот совет презел санација на претпријатието (чл. 25 ст. 3).

14) Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 47/54)

— ги пропишува техничките услови за оснивање установи на народните одбори, како и условите во поглед на стручноста на персоналот на овие установи (чл. 2 ст. 3);

— го определува ограничувањето на овластенијата на наредодавецот на установата што ја основал републичкиот извршен совет (чл. 38);

— одлучува дел од платите на службениците и работниците да се исплатува од средствата на вишокот на приходите на установата што ја основал републичкиот извршен совет (чл. 38.);

— составува попис на основните средства и на земјиштето на установата што ја основал републичкиот извршен совет (чл. 55).

15) Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53)

— решава по жалбите што работниците и службениците на погоните ги изјавиле поради тоа што соборот на производителите на народниот одбор на околицата го одбил нивното барање за посебно искажување на успехите (чл. 17 ст. 3).

16) Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53, 27/54 и 43/54)

— врши регистрација на договорите за заедничко вршење стопански работи ако седиштето на договорачите се наоѓа на подрачје на две или повеќе околии на иста народна република (чл. 4 ст. 5);

— донесува решенија за ставање во сила на извршената регистрација на договорите за заедничко вршење стопански работи за договорите за чija регистрација е надлежен републичкиот орган (чл. 34).

17) Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— врши право на надзор над работата на Народната банка на територијата на народната република, непосредно или преку републичкиот финансиски инспекторат (чл. 96 ст. 3).

18) Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54)

— може да пропише, или да даде согласност на пропис на народен одбор на околица, во одделни видови занаетчиски дуќани да можат да бидат на работа помалу од пет работници, односно може да забрани користење на туѓа работна сила (чл. 13 ст. 2);

— може да забрани вршење на определени занаетчиски дејности од страна на приватни занаетчиски дуќани (чл. 14);

— определува колкав број ученици во стопанство се должни да држат занаетчиските организации, како и во кои случаи и под кои услови можат да бидат ослободени од обврската да ги држат најмалу една година по завршеното учење;

— донесува поблиски прописи за домашната дејност (чл. 17 ст. 2);

— определува во кои занаетчиски дејности народниот одбор на околица може да им дозволи на занаетчиските организации да можат со средствата на општествената сопственост да организираат работа во станот на работникот („работа на сиц“) (чл. 22);

— определува колку најмалу висококвалифицирани односно квалифицирани работници можат да основаат занаетчиска задруга (чл. 48 ст. 2);

— пропишува посебни услови за отворање приватни занаетчиски дуќани од определена занаетчиска дејност (чл. 55 ст. 2);

— може да пропише, или да даде согласност на пропис на народниот одбор на околицата, дека издавањето на одобрение за оснивање приватни занаетчиски дуќани од определени занаетчиски дејности подлежува на слободна оценка на советот за стопанство на народниот одбор на околица (чл. 58 ст. 3);

— може да пропише начин за организирање и определување курсеви за здобивање со стручната спрема за вршење занаетчиска дејност (чл. 82 ст. 2).

19) Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54)

— донесува пропис за изградбата, за мизанџумот на уредите и за опремата на угостителските претпријатија односно дуќани, како и за другите услови од чл. 18 ст. 1 (чл. 18 ст. 2);

— може да ги ослободи угостителските единици на одделни општествени организации деломично или во целост од обврските што претставуваат средства

на народната република, околиците и општините (чл. 53 ст. 2).

20) Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— и' дава согласност на здравствената установа над која врши надзор, во исклучителни случаи со договор да определи дополнителна плата поголема од износот што за определено работно место или работа е предвиден со правилникот за платите (чл. 14 ст. 2).

21) Уредбата за претпријатијата за промет со жита и за заедниците на претпријатијата за промет со жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54)

— донесува одлука по заклучок од собранието или од управниот одбор на заедницата ако директорот на заедницата смета дека заклучокот им е спротивен на општествените интереси и го запира извршувањето на таквиот заклучок (чл. 21).

22) Уредбата за организација на заводите за социјално осигуравање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55)

— врши контрола на спроведувањето на изборите за собранието на републичкиот завод (чл. 23 ст. 3);

— може да укине или поништи незаконит акт на околицкиот завод за социјално осигуравање на предлог од извршниот одбор на републичкиот завод (чл. 24 ст. 2).

23) Уредбата за начинот на уплатата и употребата на средствата на фондовите за кадри и стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/55)

— го одобрува правилникот на фондот за кадри што го донесува органот надлежен за оснивање на фондот (чл. 17).

24) Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55)

— и' ги определува на банката сроковите и начинот за доставување извештаи за остварените буџетски приходи (чл. 8);

— определува посебна стручна комисија за преглед на завршената сметка пред да му се поднесе истата на разгледување на преставничкото тело (чл. 167).

25) Одлуката за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за проширување капацитетот на летувалиштата и одморалиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54)

— ги определува органите со кои општествените организации ќе склучат договори и пред донесувањето на прописи за начинот на отплата на кредитите (точ. 4 ст. 3).

26) Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за наголемување на сточниот фонд од сопственото производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55)

— пропишува за кои некавалитетни видови добиток не може да се одобрува инвестиционен заем (точ. VIII).

27) Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/55)

— донесува поблиски прописи за составот на управниот одбор на лоталиониот фонд за кредитирање на станбената изградба (точ. 18 ст. 3);

— врши надзор над работата на управниот одбор на републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба (точ. 18 ст. 4).

28) Одлуката за стручно раководење со работите на селскостопанското производство во селскостопанските имоти и во земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55)

— решава по жалбите од селскостопанските имоти односно од земјоделските задруги против решенијата на селскостопанските комори односно на задружните сојузи за определување каков кадар од селскостопански стручњаци може да го врши селскостопанското производство (точ. 1 ст. 4).

29) Одлуката за одбирање (лицензирање) на машини приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55)

— ги пропишува цените за припуст на приплодни грла за пастувските станишта и приплодните станици (точ. 13);

— донесува прописи за задолжителното одбирање (лицензирање) на овновите и нерастите што можат да се употребуваат за јавен приплод (точ. 14).

30) Одлуката за запослување стручњаци-странски државјани и за обезбедување девизни средства за извршување обврските од договорите за работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55)

— му дава согласност на директорот за склучување договор за работа со странски стручњак, ако извршниот совет е оснивач на претпријатието што се наоѓа во изградба (точ. IV под 1).

31) Одлуката за одобрување кредити за зимница и кредити за набавка запаси на стока во краиштата кои за време на зимата се отсечени од сообраќајот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/55)

— определува кои краишта се сметаат отсечени од сообраќајот за време на зимата (точ. 1 ст. 2).

32) Упатство за спроведување избори за работнички совети и управни одбори во Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/54)

— го потврдува заклучокот на работничкиот совет за изборните единици, за бројот на членовите на работничкиот совет и за седиштата на изборните комисији во изборните единици (точ. 49 ст. 3).

II. Републичкиот извршен совет ќе определи во согласност со начелата на оваа уредба кој републички орган на управата ќе ги врши работите од одделот I.

Член 34

Административните и стручните работи за републичката односно околицката комисија за плати ги врши републичкиот односно околицкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Член 35

Работите што со досегашните сојузни прописи му се ставени во надлежност на републичкиот орган на управата што е укинат со републичкиот закон за органите на управата, се пренесуваат во надлежност на оној републички орган на управата во чиј делокруг спрема републичките прописи спаѓаат соодветните работи.

Член 36

Земјиштата и зградите со кои управуваат органите на управата или на установата можат да се пренесат на други органи на управата или на установата само со претходна согласност од надлежниот државен секретар за работи на финансиите односно од претседателот на народниот одбор.

Член 37

Надлежностите утврдени со оваа уредба можат да се менуваат и со одлуки и со други прописи на Сојузниот извршен совет со кои се регулираат соодветните прашања.

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба се укинуваат:

1. Комисијата за жалби по надворешнотрговско работење од надлежност на Сојузниот извршен совет, формирана со Решението на Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет бр. 2025 од 12 мај 1956 година;

2. Комисијата за жалби по девизно и надворешнотрговско работење од надлежност на Сојузниот извршен совет, формирана со Решението на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 112 од 31 март 1956 година;

3. Комисијата за решавање жалбите против решенијата на банката во врска со заемите за инвестиции во стопанството, формирана со Решението на

Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 392 од 25 септември 1954 година.

По жалбите по кои со наведените решенија е утврдена надлежност на комисиите од точ. 1 и 2 на претходниот став ќе решава Сојузниот извршен совет, а по жалбите по кои со Решението Р. п. бр. 392/54 е утврдена надлежност на комисијата од точ. 3 на претходниот став, ќе решава Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Во предметите што на денот на влегувањето во сила на оваа уредба се затечени кај комисиите од точ. 1—3 ст. 1, постапката ќе ја завршат тие комисији.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба се укинуваат и другите комисији на кои со досегашните прописи им е ставено во надлежност решавањето по жалбите против решенијата на државните секретаријати или на секретаријатите на Сојузниот извршен совет.

Член 39

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат сите одредби што се во спротивност со нејзините одредби.

Член 40

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 240
11 јуни 1956 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

325.

Врз основа на чл. 29а од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48) и чл. 11 од Законот за спроведување на Устаниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) во членот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако со оваа уредба не е определено поинаку, како место на службувањето се подразбира подрачјето на општината, освен општините што се во состав на единствено градско подрачје.“

Член 2

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Службеник не може да биде на службено патување во едно исто место во земјава повеќе од 30 дена. Подолг престој може со исклучок да се нареди, со согласност од секретарот за општа управа на надлежниот извршен совет односно од претседателот на народниот одбор.“

Член 3

Во членот 6 ставовите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„На службено патување службениците можат да користат превозни средства, и тоа:

1) I класа на брзи воз односно I класа на брод, како и кола за спиење — службениците на положби на државен потсекретар и на други соодветни положби (функции);

2) II класа на брзи односно патнички воз, како и I класа на брод — службениците распоредени од V платен разред нагоре;

3) II класа на брзи или I класа на патнички воз, како и II класа на брод — службениците распо-

редели од X до VI платен разред и висококвалификуваните работници;

4) II класа на брзи односно II класа на патнички воз, како и II класа на брод — сите други службеници и работници.

Службениците од точ. 2 и 3 од претходниот став можат да користат кола за спиење ако по доаѓањето во одреденото место непосредно треба да пристапат кон извршување на задачите и ако е тоа означено изречно во налогот за службено патување.

Службениците од точ. 3 можат да користат I класа на брзи воз ако вкупната релација во заминувањето е подолга од 250 км“

Во истиот член во последниот став наместо: „сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет“.

Член 4

Во членот 7 ставот 3 се менува и гласи:

„Височината на надоместокот според претходните ставови ја пропишува секретарот за општа управа на републичкиот извршен совет, во согласност со републичкиот државен секретар за работи на финансиите.“

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

„Дневниците за службени патувања на службениците на сојузните органи и установи изнесуваат:

1) за службениците распоредени од V платен разред нагоре	1.300
2) за службениците распоредени од X до VI платен разред и за висококвалификуваните работници	1.200
3) за другите службеници и работници	1.000

До износите од претходниот став можат да пропишуваат дневници: републичкиот извршен совет — за службениците на републичките органи и установи, а народните одбори на околии — за службениците на околицата и на општините на подрачјето на околицата.

На државните секретари и на другите раководни службеници од чл. 2 и 4 од Уредбата за платите на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54 и 18/54) им припаѓа дневница за службено патување во ист износ како и на народните пратеници на Сојузната народна скупштина односно на републичкото народно собрание.

Ако службеното патување е сврзано со вонредни трошоци, секретарот за општа управа на надлежниот извршен совет, во согласност со државниот секретар за работи на финансиите, може да определува и поголеми дневници од дневниците од ст. 1 на овој член, но најмногу до 1.500 динари.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба им е главно и единствено занимање, дневницата им се определува спрема височината на хонорарот согласно со одредбите од ст. 1 на овој член. На хонорарните службеници на кои хонорарната служба не им е главно и единствено занимање, дневницата им се определува спрема нивното главно занимање. Секретарот за општа управа на надлежниот извршен совет може да определи височината на дневниците на овие службеници да им се определува спрема работата (должноста) што ја вршат хонорарно

Секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите, може да определува одделни места во кои на лицата на службено патување ќе им се даваат поголеми дневници од износите наведени во ст. 1 на овој член утврдувајќи ја височината на зголемувањето за секоје од тие места.

За службените патувања во границите на околицата, како и за службените патувања во границите на општините — во одвоени места оддалечени повеќе од 10 км, народниот одбор на околицата може

да пропише помал износ на дневниците, со тоа ова намалување да не може да изнесува повеќе од 30% од износите определени според ст. 2 на овој член. При определувањето на височината на дневниците ќе се земаат во обзир фактичките трошоци, сообраќајните и други услови.“

Член 6

Во членот 13 став 1 наместо зборовите: „републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет се става: „секретарот за општа управа на републичкиот извршен совет“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Прописи за надоместоците за судските излегувања извршени по барање од странки донесува републичкиот државен секретар за правосудна управа во согласност со секретарот за општа управа на републичкиот извршен совет.“

Член 7

Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за пресметување на патните трошоци (податоци што се внесуваат во сметката, попатници и др.) донесува секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет.“

Член 8

Во членот 19 став 3 наместо: „сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет“.

Член 9

Во членот 24 место: „сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет“.

Член 10

Во членот 26 наместо: „сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите“.

Член 11

Во членот 27 ставот 4 се менува и гласи:

„Височината на надоместокот за службениците на сојузните органи и установи изнесува од 6.000 до 10.000 динари месечно. По исклучок, во особено оправдани случаи, секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите може да одобрува надоместок и во поголем износ.“

По ставот 4 се додаваат нови ставови 5 и 6, кои гласат:

„Надоместок во износ од 6.000 до 10.000 динари месечно, можат да пропишуваат, и тоа: републичкиот извршен совет — за републичките службеници, а народниот одбор на околицата — за службениците на околицата и на општините на подрачјето на околицата. За службениците на општините најмал износ на надоместокот може да биде 3.000 динари.

Надоместокот припаѓа од денот на јавувањето на должност до истекот на месецот во кој на службеникот му е доделен стан. Ако барањето за надоместок е поднесено по истекот на 30 дена од денот на јавувањето на должност, надоместокот припаѓа од денот на поднесеното барање.“

Досегашниот став 5 станува став 7.

Член 12

Во членот 30 став 2 наместо: „од надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „од секретарот за општа управа на надлежниот извршен совет“.

Член 13

Членот 32 се менува и гласи:

„Во поглед на надоместоците за работата на терен во границите на околицата и за работата на терен во местата на подрачјето на општината оддалечени преку 10 км важат одредбите од чл. 8 ст. 7 од оваа уредба.“

Член 14

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи:

„Решението од претходниот став се донесува во согласност со секретаријатот за општа управа на надлежниот извршен совет односно со претседателот на народниот одбор.“

Член 15

Членот 37 се менува и гласи:

„За службените патувања или за работата на терен што се вршат во границите на општината на оддалеченост до 10 км од потесното подрачје на општината, народниот одбор на општината во согласност со народниот одбор на околицата може да установе давање надоместок до 50% од дневниците илто ги имаат службениците на околицата односно на општината. При определувањето на овој надоместок ќе се земаат во обзир фактичните трошоци и сообраќајните и други услови.“

Член 16

Во членот 41 наместо: „со сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „со секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет“.

Член 17

Во членот 43 наместо: „сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет“ се става: „секретарот за општа управа на Сојузниот извршен совет“.

Член 18

До донесувањето на прописите од чл. 5 ст. 2 и чл. 11 ст. 2 од оваа уредба, на републичките службеници и на службениците на народните одбори им припаѓаат дневници за службени патувања и надоместоци поради одвоениот живот од фамилијата во износи што се определени до влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 19

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 238

14 јуни 1956 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

326.

Врз основа на чл. 31 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50) и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА****Член 1**

Во Уредбата за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 1/56) во членот 36 се додава нов став 2, кој гласи:

„На лицата што својот населенички (колони-стички) имот го даваат во закуп по претходна согласност од советот на народниот одбор на општината надлежен за работи на стопанството, правото на додаток и височината на додатокот им се определува според даночниот цензус на основниот данок на доход од селското стопанство што на домаќинството му е обложен на приходите од окуќницата, зголемен за износот на данокот на доход што по нормата од 3% би се плаќал на договорениот закупен износ.“

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 2

Во членот 40 став 1 место точката 1 се ставаат нови точки 1, 2, 3 и 4, кои гласат:

„1) во случај на пренесување без надоместок на имот или дел од имот во општествена сопственост — од првиот ден на наредниот месец по извршеното запишување на настанатата промена во земјишните книги, односно во другите книги во кои се запишуваат правата на неподвижностите;

2) во случај на пренесување со надоместок или без надоместок на населенички (колони-стички) имот или дел од имот во општествена сопственост, како и во случај на отуѓување со надоместок или без надоместок на дел од имот во корист на други членови на истото населеничко домаќинство, во смисла на чл. 246 точ. 1 од Законот за аграријата реформа и колонизацијата — од првиот ден на наредниот месец по извршеното запишување на настанатите промени во земјишните книги односно во другите книги во кои се запишуваат правата на неподвижностите;

3) во другите случаи на отуѓување на имот или на дел од имот со надоместок или без надоместок — по истекот на шест месеци од денот на запишувањето на настанатата промена во земјишните книги односно во другите книги во кои се запишуваат правата на неподвижностите;

4) во случај на давање во закуп на населенички (колони-стички) имот или на дел од имот (чл. 36 ст. 2) — од првиот ден на наредниот месец по извршеното предавање на закупувачот врз основа на добиената согласност од надлежниот орган на народниот одбор на општината;“.

Досегашната точка 3 се брише, а точките 2, 4 и 5 стануваат точки 5, 6 и 7.

Досегашната точка 6, која станува точка 8, се менува и гласи:

„8) во случај на напуштање на домаќинството на роднината кој е сопственик на селскостопански имот (чл. 37 ст. 3), ако напуштањето на домаќинството е утврдено во постапката спроведена од надлежниот орган на народниот одбор на општината — од првиот ден на наредниот месец по напуштањето на домаќинството од сопственикот на имотот;“.

Досегашната точка 7 станува точка 9.

Член 3

На лицата чиј населенички (колони-стички) имот до влегувањето во сила на оваа уредба бил на бесплатно користење во селанска работна задруга или кај државен селскостопански имот, ако тој имот или дел од имотот до крајот на 1956 година го отуѓат во смисла на чл. 40 точ. 2 од Уредбата за додатокот на деца, или го дадат во закуп во смисла на чл. 36 ст. 2 од таа уредба, им се воспоставува правото на додаток на деца и за времето од 1 февруари 1956 година до денот на здобивањето со правото на додаток во смисла на одредбите од оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 239

14 јуни 1956 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

327.

Врз основа на чл. 21 ст. 5 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општинскиот имот и за доделување земја на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/53), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ВНЕСУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД

Член 1

Имотните односи меѓу членовите на домаќинството и меѓу нив и други лица, што настанале пореди внесување на земјиште во селскостопанскиот земјишен фонд врз основа на Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општинскиот имот и за доделување земја на селскостопанските организации, како и според републичките прописи донесени врз основа на тој закон, се уредуваат со нивна меѓусебна спогодба.

Ако заинтересираните страни не се спогодат, нивните меѓусебни односи се уредуваат според одредбите од оваа уредба.

Како член на домаќинство во смисла на оваа уредба се смета лице чие земјиште, согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд, е засметано во вкупната површина на обработливото земјиште во тоа домаќинство.

Член 2

Постапката за уредување на имотните односи според одредбите од оваа уредба се покренува по барање од член на домаќинството чие земјиште станало општинскиот имот врз основа на Законот за селскостопанскиот земјишен фонд и републичките прописи донесени врз основа на тој закон, како и по барање од друго заинтересирано лице.

За спроведување на постапката е надлежен околинскиот суд на чие подрачје се наоѓа селскостопанското земјиште што останало во домаќинството, а ако земјиштето се наоѓа на подрачје на повеќе околински судови, надлежен е околинскиот суд на чие подрачје се наоѓа претежниот дел од тоа селскостопанско земјиште.

Односите што се уредуваат со оваа уредба се расправаат според правилата на вонпроцесната постапка.

Член 3

Во постапката за уредување на имотните односи судот ќе ја земе во обзир состојбата што произлегува од земјишните книги, од тапиите и од другите исправи со кои се утврдуваат правата на неподвижностите, како и фактичните својски и други односи што не се спорни меѓу учесниците во постапката.

Судот ќе ги земе во обзир и одредбите од договорот што го склучиле членовите на домаќинството меѓу себе за заедничка обработка на земјиштето или за делба на приходите од заедничкото домаќинство, ако таков договор постои.

Ако меѓу учесниците во постапката за уредување на имотните односи е спорно правото на сопственост или некое друго право што има влијание врз уредувањето на овие односи, судот ќе ја прекине таа постапка додека за спорното прашање не биде донесена правосилна одлука во проценетата или друга постапка.

Член 4

Од вкупната вредност на земјиштето што останало во домаќинството секој член има право на онаа вредност што и одговара на сразмерата на прометната вредност на неговото земјиште спрема вкупната вредност на земјиштето на тоа домаќинство на 27 мај 1953 година.

При тоа се зема во сметка и прометната вредност на зградата што заедно со земјиштето станала општинскиот имот.

При утврдувањето на прометната вредност на земјиштето на одделен член на домаќинството не се зема во обзир вишокот на обработливо земјиште кој тој член на домаќинството го имал над максимумот определен со прописите за аграрната реформа.

Член 5

Сопствениците на земјиштето што останало во домаќинството ја задржуваат, по правило, сопственоста врз тоа земјиште и по внесувањето на вишокот на земјиште во селскостопанскиот земјишен фонд.

Ако од земјиштето на некој член на домаќинството останало во домаќинството помалу отколку што му припаѓа, членовите на домаќинството од чие земјиште останало во домаќинството повеќе отколку што им припаѓа се должни тој кусок да му го надоместат од вишокот на земјиштето што им останало.

При тоа судот ќе води сметка земјиштето што се дава во надоместок да му биде според културата, катастарската класа и положбата што послучно на земјиштето од членот на домаќинството внесено во селскостопанскиот земјишен фонд за кое се дава надоместокот.

Ако не е можно да се даде како надоместок земјиште чија вредност потполно и одговара на вредноста на земјиштето внесено во селскостопанскиот земјишен фонд за кое се дава надоместокот, судот ќе определи таа разлика во готови пари да ја надомести членот на домаќинството врз кого паѓа оваа обврска, но судот е должен да води сметка таквите разлики да бидат што помали.

Член 6

Од земјиштето што е внесено во селскостопанскиот земјишен фонд се бришат сите постојни товари, освен стварните службености.

Бришењето на товарите ќе го изврши надлежниот суд по службена должност.

Член 7

Товарите што на 27 мај 1953 година постоеле на земјиштето на член на домаќинството внесено во селскостопанскиот земјишен фонд, ќе се пренесат, по барање од овластеното лице, врз соодветното земјиште на тој член што останало во домаќинството.

Товарите што на тој ден постоеле врз земјиштето на член на домаќинство кое, согласно одредбите од оваа уредба, му е дадено во надоместок на друг член на домаќинството, ќе се пренесат, по барање од овластеното лице, врз соодветното земјиште на членот на домаќинството на чие земјиште порано постоеле тие товари.

Според одредбите од претходните ставови ќе се постапи и во поглед на правото на плодоуживање и на преужиток што на 27 мај 1953 година постоеле врз земјиштето на член на домаќинството.

Обемот на правото на плодоуживање и на преужиток ќе се намали бразмерно со намалувањето на вредноста на земјиштето на тој член на домаќинството поради внесувањето на земјиштето во селскостопанскиот земјишен фонд.

Член 8

Побарувањето за чие обезбедување е запишана хипотека врз делот од земјиште внесено во селскостопанскиот земјишен фонд, поранешниот сопственик може да го намери и со обврзниците што ги добил како надоместок за тој дел од земјиште.

При намиравањето на побарувањето обврзниците се пресметуваат според нивната номинална вредност.

Член 9

Од износот на обврзниците што врз основа на чл. 23 и 24 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд му се дадени на домаќинството во надоместок за земјиштето внесено во селскостопанскиот земјишен фонд, на одделни членови на домаќинството им припаѓа онолку колку што изнесува надоместокот даден за нивното земјиште внесено во селскостопанскиот земјишен фонд.

Ако еден член на домаќинството му дал на друг член на домаќинството надоместок во земјиште според одредбите од членот 5 на оваа уредба, нему му

припаѓа и оној износ на обврзниците што и' одговара на вредноста на делот од земјиште внесен во селско-стопанскиот земјишен фонд за кој тој го дал надоместокот.

Член 10

Правосилното решение на судот донесено во постапката според оваа уредба, како и писмената спогодба на членовите на домаќинството или писмената спогодба меѓу нив и други лица, ако е склучена пред надлежниот околиски суд, со потврдата од овој суд дека спогодбата ја потпишале сите членови од домаќинството чие земјиште е засметано во вкупната површина на обработливото земјиште во тоа домаќинство, односно сите заинтересирани лица, — служи како правен основ за запишување во земјишните книги, во тапиите и во другите исправи со кои се утврдуваат правата на недвижностите.

Член 11

Правните дејствија во постапката за уредување на имотните односи според оваа уредба, поднесците за запишување, како и запишувањата во земјишните книги, во тапиите и во другите исправи со кои се утврдуваат правата на недвижностите, а што се вршат врз основа на чл. 6, 7 и 10, од оваа уредба, не подлежат на плаќање такса.

Прометот на недвижности извршен врз основа на спогодбата од чл. 10 на оваа уредба не подлежува на плаќање данок на промет.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 237
14 јуни 1956 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

328.

Врз основа на чл. 119 ст. 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА ДА ДОНЕСЕ НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА НОСЕЊЕ ВОЕНА УНИФОРМА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНСКИ ЛИЦА

1. Се овластува државниот секретар за работи на народната одбрана да донесе наредба за забрана на носење воена униформа од страна на граѓански лица, како и со таа наредба, во согласност со сојузниот државен секретар за внатрешни работи, да пропише одредби за прекршоците и парични казни за тие прекршоци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 243
14 јуни 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

329.

Врз основа на одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Придонесот за социјално осигурување на воените осигуреници (активните подофицири, офицери и воени службеници) се пресметува и плаќа според нормата од 14%, како придонес за инвалидско и пензионо осигурување.

2. Придонесот од точ. 1 ќе му го уплатува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана на Сојузниот завод за социјално осигурување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 244
14 јуни 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

330.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ИНДУСТРИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретарот за индустрија на Сојузниот извршен совет Маријан Цветковиќ за време на неговата отсутност од земјата поради службен престој во странство ќе го заменува секретарот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет Милорад Зориќ.

Б. бр. 2063
11 јуни 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

331.

Врз основа на точ. VIII ст. 3 и точ. XII од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56), издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ

1. Стопанските организации наведени во точ. I од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите се должни по истекот на секој месец да ѝ поднесат на банката кај која имаат жиро сметка месечен извештај за пресметаниот посебен придонес за буџетите од платите. Овој извештај се поднесува заедно со месечниот извештај за пресметаните плати за изминатиот месец според тарифниот правилник, кој извештај стопанските организации се должни да ѝ го поднесуваат на банката според одредбите од точ. 5 од Упатството за исплата на аконтациите на платите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55 и 57/55).

2. По исклучок, стопанските организации од претходната точка се должни најдоцна до крајот на јуни 1956 година да состават и ѝ поднесат на банката извештај за пресметаниот посебен придонес за буџетите од платите.

петите од платите за периодот јануари—мај 1956 година.

3. Банката е должна да изврши наплата на придонесот за буџетите од платите во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на извештајот за пресметаниот посебен придонес од влатите во смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба, со тоа што при тоа сообразно ќе се применуваат соодветните одредби на Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондските од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56).

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Бр. 4714

7 јуни 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

332.

Врз основа на точ. 10 од Одлуката за одобрување инвестициони заеми и за регулирање обврските на земјоделските задруги настанати со изградба на задружни домови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУЖНИ НАСТАНАТИ СО ИЗГРАДБА НА ЗАДРУЖНИ ДОВОМИ

1. Одобрување на инвестициони заеми и одлагање плаќањето на стасаните анuitети во смисла на точ. 7 од Одлуката за одобрување инвестициони заеми и за регулирање обврските на земјоделските задруги настанати со изградба на задружни домови им врши банката само на оние земјоделски задруги што според важечките прописи се кредитно способни.

2. За рефундација на обртните средства потрошени за изградба на задружните домови доаѓаат во обзир само потрошените износи што во книговодството на земјоделските задруги се спроведени до 31 декември 1954 година.

3. Банката може одобрувањето на заем да го услови со добивање гаранција од општината или околината за целокупното долгување на заемобарателот кај банката кое произлегува од изградбата на задружен дом, ако по порано одобрените заеми за изградба на задружниот дом не е обезбедена со одветна гаранција.

4. Заем можат да бараат земјоделските задруги само за рефундација на позајмените обртни средства што се потрошени за изградбата на задружниот дом. Не можат да се рефундираат обртните средства на сопствените фондови на задругите (на амортизациониот, инвестициониот, фондот за обртни средства и др.).

5. Заем за рефундација на обртните средства потрошени за изградбата на задружен дом, земјоделска задруга може да добие во износ на потрошените обртни средства за изградбата на задружниот дом намален за износот на неискористените средства од нејзините фондови според состојбата на денот на влегувањето во сила на ова упатство, при што не се зема во обзир состојбата на средствата на амортизациониот фонд за одржување.

Под неискористени средства на фондовите од претходниот став се подразбираат средствата што до денот на влегувањето во сила на ова упатство не се со договор или на друг начин ангажирани за потребите на кои средствата од тие фондови им служат

6. Ако заемобарателот — земјоделската задруга обртните средства ги потрошила во еден дел за изградба на задружниот дом во 1955 година, одобрувањето на заемот за рефундација на обртните сред-

ства потрошени со 31 декември 1954 година банката ќе го услови со обезбедување на средства од страна на задругата за рефундација на обртните средства потрошени во 1955 година.

На ист начин ќе се постапи и кога барањето за заем го поднесува земјоделската задруга што обртните средства ги потрошила за изградбата на задружниот дом што уште не е довршен односно оспособен за употреба. Во овој случај одобрувањето на заемот за рефундација банката ќе го услови со обезбедување и депонирање на потребни средства за довршување на задружниот дом во потполност или делумно, односно за конзервирање на извршените работи.

Во случајот од претходниот став, задругата е должна кон барањето за заем да поднесе и инвестиционен елаборат од кој ќе може да се утврди вредноста на преостанатите работи односно вредноста на работите потребни за конзервирање на дотогаш извршените работи на задружниот дом.

7. Земјоделската задруга што бара заем за рефундација е должна кон барањето за заем да ѝ поднесе на банката опис на состојбата во која задружниот дом се наоѓа — ако домот не е довршен.

Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе документација (фактури, исплатни листы и др.) со која се докажува потрошувачката на обртните средства за изградба на задружниот дом. Ако со поднесената документација не се оправдува во целост барањето за заем, банката ќе го одобри заемот за делот што е документиран само ако задругата ја рефундира разликата од други извори, а првенствено од своите средства.

8. Земјоделската задруга што во смисла на точ. 7 од одлуката бара одлагање на плаќањето на долгот по поранешните инвестициони заеми за изградба на задружен дом, може барањето за одлагање на плаќањето да го поднесе најдоцна до 31 јули 1956 година.

9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3680

6 јуни 1956 година

Белград

Го заменува државниот секретар
за работи на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

333.

Врз основа на чл. 85 ст. 3 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ ШТО ВРШАТ ПОВЕЌЕ РАЗНОРОДНИ ДЕЈНОСТИ

1. Трговските претпријатија и дуќани што вршат повеќе разнородни дејности (трговска и угостителска) за кои платниот фонд се утврдува со примена на процентот врз остварениот промет, расподелбата на вкупниот приход ја вршат на начинот и по инструментите што важат за основната дејност на претпријатието односно на дуќанот.

2. Трговските претпријатија и дуќани што, покрај дејностите од точ. 1 на ова упатство, вршат и други стопански дејности како споредни, со кои не им вршат услуги на трети лица или не ги вршат во претежен обем (чл. 13 од Уредбата за трговската дејност и за трговските претпријатија и дуќани — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), — го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата расподелба на начинот и по инструментите што важат за основната дејност на претпријатието односно на дуќанот.

3. Трговските претпријатија и дуќани што, покрај дејностите од точ. 1 на ова упатство, вршат и споредни стопански дејности (чл. 13 од Уредбата за

трговската дејност и за трговските претпријатија и дуќани) со кои претежно на трети лица им вршат услуги за кои се пропишани посебни инструменти за распределба на вкупниот приход, — го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба посебно за секоја одделна дејност по соодветните инструменти.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Бр. 332в

4 јуни 1956 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

334.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување Комисијата за лекови да ги прогласува производите за опојни дроги и да ги определува лековите што се позложни на одделно испитување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/55) и чл. 23 под ф) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Комисијата за лекови, во согласност со Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ГОТОВИОТ ЛЕК „TISCARDA“ ЗА ОПОЈНА ДРОГА**

1. Се прогласува за опојна дрога готовиот лек „Tiscarda“ во форма на таблети и раст-оп, производ на фабриката Hoechst AG, Frankfurt a/M.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 708

8 јуни 1956 година
Белград

Комисија за лекови при Сојузниот завод за народно здравје

Претседател,
проф. др Војислав Ристиќ, с. р.

Секретар,
Мг. рн. Вencesлав Павлов, с. р.

335.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НОВИ ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ — РАЗГЛЕДНИЦИ**

На 20 јуни 1956 година ќе се пуштат во оптек нови поштенски картички — разгледници со слики на разни туристички места и градови на Југославија.

На десниот дел од предната страна на поштенската картичка — разгледница во горниот агол напечатена е марка од 10 динари со мотив од овоштарството со зелена боја, а на левиот дел во просторот за писмени соопштувања напечатена е слика на туристичко место или град во темнокафеава боја.

Продажната цена на поштенската картичка — разгледница е 15 динари.

Бр. 6000

2 јуни 1956 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

336.

ИЗВЕШТАЈ**ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛИЧКА**

ОД СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА
до Сојузниот собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во Изборната околица беличка, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околица беличка одредени со Одлуката на Сојузниот собор од 23 март 1956 година одржани се на 27 мај 1956 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеа Изборната комисија на Народна Република Србија и Околицката изборна комисија за околица беличка.

3) Гласањето е извршено за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 19 од 7 мај 1956 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20 од 9 мај 1956 година, и тоа за кандидатот Урошевиќ Војкидара Станиша од Светозарево.

4) Околицката изборна комисија за Изборната околица беличка го утврди резултатот од изборите на начинот пропишан со чл. 126, 127 став 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите од изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
Запишани избирачи — — — —	39.657	
Гласале — — — — — — — —	31.429	79,3
За кандидатот Урошевиќ Војкидара — — — — — — — —	29.956	95,3
Неважни гласачки ливчиња —	1.473	4,7

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија за Изборната околица беличка го прогласи за народен пратеник Урошевиќ Војкидара Станиша од Светозарево

Бр. 24

11 јуни 1956 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Герѓевиќ, с. р.

337.

ОБЈАВА**ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА**

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Шабач, што ќе се одржат на 1 јули 1956

година, е потврдена кандидатурата на инж. Ико-
ник (Миливоја) Вранислав од Лозница.

Бр. 25

11 јуни 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

338.

ОБЈАВА

**ОД САЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА
СКУПШТИНА**

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници, Сојузната
изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната
народна скупштина во производителната група сел-
ско стопанство во Изборната околија Светозарево,
што ќе се одржат на 1 јули 1956 година, е потвр-
дена кандидатурата на инж. по агрономија Анти
Драгомира Животије од Светозарево.

Бр. 26

11 јуни 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

ОД РЕДАКЦИЈАТА

Овие две објави од технички причини се изо-
ставени од бројот 25 од 13 јуни 1956 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст
е утврдено дека во текстот на Уредбата за опште-
ствениите инвестициони фондови („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 22/56) е поткрадната долу наведената
грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Во чл. 5 ст. 1 треба од првиот ред да се бришат
зборовите „од чл. 1 на оваа уредба“ и тие исти збо-
рови да се стават во третиот ред зад зборовите
„фондови“, а по тоа да се стави записка.

Од Сојузниот извршен совет, 4 јуни 1956 година,
Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот
за користење на средствата на амортизационите
фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) е

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ

Во точ. XV по зборовите „на рудниците“ треба
да се додадат зборовите: „како и на претпријати-
јата за производство на нафта“.

Од Сојузниот извршен совет, 4 јуни 1956 година,
Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделу-
вање дотација за подобрување условите за користе-
ње одморот на работниците и службениците, објавен
во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/56, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОТАЦИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ОД- МОРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Во вториот ред од точ. I под 2 наместо „за
одморалишта и летувалишта“ треба да стои „во од-
моралиштата и летувалиштата“.

2. Во точ. II ст. 2 испуштен е текстот под 7) и
треба да гласи „на туристичките сојузи“.

Од Сојузниот извршен совет, 9 јуни 1956 година,
Белград.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог
од Државниот секретар за надворешни работи,
донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД- НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ- СТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВА- ЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО- МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ

I

Се отповикува

Јован Вукмановиќ, од должноста на извонреден
пратеник и ополномошен министер на Федеративна
Народна Република Југославија во Израел.

II

Се назначува

Драгоје Гуриќ, досегашен ополномошен мини-
стер во Државниот секретаријат за надворешни
работи, за извонреден пратеник и ополномошен
министер на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Израел.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.

IV

Овај указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9

7 јуни 1956 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката
Потпретседател на Сојузниот извршен
совет,

Александар Раковиќ, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД- НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД

I

Се отповикува

Крсто Булајиќ, од должноста на извонреден
пратеник и ополномошен министер на Федеративна
Народна Република Југославија во Тајланд.

II

Се назначува

Зденко Штамбук, новоименуваниот извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма со седиште во Рангун.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

4 јуни 1956 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 50 од Законот за државната управа, а во врска со членот 37 од Законот за сојузните органи на управата и членот 19 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ

Во Комисијата за техничка помош се именуваат, и тоа:

За претседател:

Маријан Цветковиќ, секретар за индустрија на Сојузниот извршен совет;

За секретар:

Тодосије Глишиќ, директор на досегашната Управа за економска и техничка помош;

За членови:

Драгослав Мутаповиќ, секретар за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет,
Франц Попит, секретар за трудот на Сојузниот извршен совет,

Милорад Зориќ, секретар за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет,

Радован Папиќ, секретар за социјална заштита на Сојузниот извршен совет,

Др Херберт Краус, секретар за народно здравје на Сојузниот извршен совет,

Вогдан Осолник, секретар за просвета и култура на Сојузниот извршен совет,

Неда Божиновиќ, секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет,

Боривоје Ромиќ, помошник на државниот секретар за работи на финансиите,

Вујица Гајиновиќ, помошник на претседателот на Комитетот за надворешна трговија,

Ивица Кукоч, генерал-мајор на Југословенската народна армија,

Др Сергије Макиедо, началник на одделение во Државниот секретаријат за надворешни работи,

Инж. Алојз Дулар, државен советник на Сојузниот завод за стопанско планирање,

Слободан Накиќеновиќ, секретар на Сојузната комисија за нуклеарна енергија,

Инж. Владимир Вујовиќ, секретар на Сојузната индустриска комора,

Инж. Јордан Блажевиќ, секретар на Сојузот на селскостопанските комори на Југославија,

Инж. Обрад Бојовиќ, секретар на Сојузната градежна комора,

Љубиша Веселиновиќ, секретар на Сојузната сообраќајна комора.

Б. бр. 2045

1 јуни 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Весљко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ Во бројот 17 од 14 април 1956 година објавува: Одлука за времениот начин за оснивање органи на непосредното управување на Вишата педагошка школа за економика на домаќинството во Белград;

Одлука за овластување Советот за просвета и култура на НР Србија да може да ја укине малата матура и да воведо приемни испити и конкурси за запишување во средните школи.

Во бројот 18 од 21 април 1956 година објавува:

Наредба за прием на ученици во почетен разред на средните стручни училишта, училиштата за практична обука и средните училишта за општо образование;

Решение за определување местата во кои се полагаат стручни испити за висококвалифицирани работници;

Решение за определување износот на надоместокот за дозволи за спортски риболов;

Исправка на Уредбата за надоместување трошоците и загубената заработка на судиите поротници.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 18 од 5 април 1956 годна објавуваат:

Решение за дополнување на Решението за Установата за приготвување серуми и вакцини на Централниот хигиенски завод во Загреб како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 19 од 12 април 1956 година објавуваат:

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход од селското стопанство и на данокот на доход од самостојни занимања и имот според кој ќе се наплатува данокот во периодот април—декември 1956 година;

Правилник за риболовот на мала сина риба;

Упатство за вршење здравствен преглед на лицата при влегувањето во работен однос;

Решение за оснивање Дом за студенти на Свеучилиштето во Загреб.

Во бројот 20 од 19 април 1956 година објавуваат:

Одлука за оснивање Заводот за контрола и испитување на имунобиолошките препарати;

Решение за дополнување на Решението за Радио Загреб како установа со самостојно финансирање;

Наредба за измени и дополнења на Наредбата за определување народни одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифициран и ви-

сококвалифициран работник што се здобива со стручна спрема со практична работа во претпријатието.

Во бројот 21 од 26 април 1956 година објавуваат:

Правилник за проверување на практичното знаење на учениците во стопанството.

Во бројот 22 од 30 април 1956 година објавуваат:

Решение за признавање на стручните испити на работниците запослени во угостителските претпријатија и дукани;

Ценовник за надоместување на шумските штети.

Во бројот 23 од 8 мај 1956 година објавуваат:

Закон за органите на управата во Народна Република Хрватска;

Закон за измена на Законот за народните школи;

Закон за измени и дополненија на Законот за шумите;

Закон за измена на Законот на општинскиот локален данок;

Одлука за претворање оддели на Техничкиот факултет на Универзитетот во Загреб во посебни факултети;

Одлука за доделување постојана помош;

Наредба за забрана на ловот на гири.

Во бројот 24 од 11 мај 1956 година објавуваат:

Општествен план на Народна Република Хрватска за 1956 година;

Закон за буџетот на Народна Република Хрватска (Републичкиот буџет) за 1956 година;

Закон за завршната сметка на Народна Република Хрватска за 1954 година;

Закон за детските градинки.

Во бројот 25 од 17 мај 1956 година нема службен дел.

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Според решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година се зголемила од 1.200 на 1.500 динари.

Се покануваат претплатниците разликата од 300 динари за еден примерок да ја означат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, број 1032-T-220, веднаш по приемот на чековната уплатница која е приложена кон „Службен лист на ФНРЈ“, број 21/56 и на која е назначен регистарскиот број на претплатникот. За претплатниците што примаат повеќе примерци на весникот чековната уплатница се наоѓа во примерокот на кој е ставена адресата.

Молиме, при полагањето на оваа доплата, на чековната или бирманската уплатница четливо да се напише точната адреса на претплатникот, место, улица и број или број на поштенскиот факс.

Ако претплатникот во меѓувреме ја променил адресата, потребно е да се означи и поранешната адреса на која го прима весникот.

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата веднаш, а најдоцна до 15 септември о. г., во спротивно ќе им го запреме испраќањето на весникот

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“
— претплата —

Ул. Кралевиќ Марко 9, Белград,
Поштенски факс 226 — тел. 26-276

СОДРЖИНА:

	Страна
323. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет — — — — —	465
324. Уредба за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата — — — — —	471
325. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — — — — —	495
326. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за додатокот на деца — — — — —	497
327. Уредба за уредување на имотните односи настанати со внесување на земјиште во селскостопанскиот земјишен фонд — — — — —	498
328. Олука за овластување државниот секретар за работи на народната одбрана да донесе наредби за забрана на носење воена униформа од страна на граѓански лица — — — — —	499
329. Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување на воените осигуреници — — — — —	499
330. Решение за определување заменик на секретарот за индустрија на Сојузниот извршен совет — — — — —	499
331. Наредба за определување срокови за пресметување и уплата на посебниот придонес за буџетите од платите — — — — —	499
332. Упатство за спроведување на Одлуката за одобрување инвестициони заеми и за регулирање на обврските на земјопоселските задруги настанати со изградба на задружни домови — — — — —	500
333. Упатство за начинот на применување инструментите за распределба на вкупниот приход на трговските претпријатија и дукани што вршат повеќе разнородни дејности — — — — —	500
334. Решение за пуштање во оптек нови поштенски картички-разгледници — — — — —	501
335. Решение за прогласување на готовиот лек »Ticarda« за опojна дрога — — — — —	501
336. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околина беличка — — — — —	501
337. Објава од Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	501
338. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	502
Исправка на Уредбата за општествените инвестициони фондови — — — — —	502
Исправка на Одлуката за начинот за користење на средствата на амортизационите фондови — — — — —	502
Исправка на Одлуката за доделување дотација за подобрување условите за користење одморот на работниците и службениците — — — — —	502